

Куклена претстава
во Тирана

Албанците го користат
предавството на Заев

ВМРО-ДПМНЕ ја прими пораката
од граѓаните

Подмладување и освежување
на тимот што победува

Ревизијата на Охридскиот договор
е најопасна за Албанците

Обичајното право не е
посилно од Уставот

Република

бр. 228, година VI ■ петок, 13 јануари 2017 година ■ цена: 50 денари



СТОП ЗА ПЛАТЕНИЦИТЕ НА СОРОС

ДЕСОРОИЗАЦИЈАТА Е ИСТОРИСКА ЗАДАЧА



TRANSMET

TRANsport • Mining • Engineering • Trading

Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

Албанците го користат предавството на Заев 4

КОЛУМНА | Горан Момироски

Ревизијата на Охридскиот договор
најопасна за Албанците 6

ИНТЕРВЈУ

Никола Груевски 10

КОЛУМНА | Љупчо Пренцов

Празен цокер! 18

КОЛУМНА | Ацо Станковски

Трамп 20

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Џорџ Сорос 24

ЖИВОТ

Водици: верата и верувањето испреплетени
во водата, Сонцето и чистотата 29

ЗДРАВЈЕ

Специјалист д-р Владимир Микиќ 32

КУЛТУРА

Вевчанскиот карневал годинава со гости
од Англија, Нигерија, Полска... 38



Актуелно

8


Подмладување и освежување
на тимот кој победува



15

Анализа

Десороризацијата е историска задача



Странци
во Македонија

42

Тука научив да одржам
рамнотежа меѓу работата
и животот



53

Спорт | интервју

Лино Червар

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Донеvски

Маркетинг:
Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафорова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски,
Ацо Станковски, Никола Србов

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 12 јануари 2017



ВОВЕД

КУКЛЕНА ПРЕТСТАВА ВО ТИРАНА

Албанците го користат предавството на Заев

Нена Мирчевски | главен и одговорен уредник

„Божикната честитка“ од албанските партии упатена до Македонците, во која отворено го уценуваат мнозинството и индиректно навестуваат војна, можеби е со потписите на Ахмети, Касами и на Села, но јасно се гледа дека го има ракописот на истиот оној кој во текот на двегодишната политичка криза и за време на изборната кампања му ги пишуваше говорите на Зоран Заев, а во кои лидерот на СДСМ ветуваше редефинирање на државата, двојазичност, менување на Уставот... Затоа, да не се правиме наивни и недоветни дека сме шокирани од односот на Еди Рама, кој, патем, не е ништо друго освен уште една марионета која се крие под истиот чадор што го штити и Заев. Уште помалку затекнати треба да бидеме од ставовите и од барањата на политичките претставници на албанското малцинство, кои, пак, многу пати досега јасно се изјасниле дека беспоговорно ги следат упатствата од Калето. Патем, сето тоа што го бараат лидерите на албанските партии во платформата веќе го вети лидерот на СДСМ и тоа уште за време на случувањата во Диво Населје. Впрочем, Заев тогаш ја презеде улогата на Мирсад Ндрецај и Бег Ризај кои, според адвокатот на уапсените терористи, оттаму требало да ги испорачаат овие барања за да се изврши редефинирање на државата.

Затоа може да сме длабоко навредени поради нарушениот мир и спокој за време на одбележувањето на најголе-

миот христијански празник, Христовото раѓање, но не треба да бидеме изненадени од стилот на дејствување на големиот сценарист на кризата кој испраќа „пораки“ на големи верски празници за да го засили гневот кај Македонците кон Албанците (нешто слично како велигденскиот масакр кај Смиљковско Езеро).

Да, точно е дека ДУИ, Беса и Алијансата ќе сакаат да извлечат максимална политичка корист од ситуацијата на штета на Македонците. Сепак, за платформата што се роди во Тирана не треба да ги обвиниме само Ахмети, Касами и Села, вклучувајќи го и Рама, туку лично Зоран Заев, кој многу порано им го подметна кукавичкото јајце.

Токму затоа ставовите на Соросовите платеници, кои изминатите денови изразуваат некаква вознемиреност и шокираност од барањата на лидерите на албанските партии, не се ништо друго туку само безобразни обиди да се одглуми некакво оградување од планот за поделба на државата, за што и тие самите имаат голема одговорност од која не можат да се извлечат. Повеќе од лицемерно е сега да глумат вчудовиденост од ставовите на Ахмети, Касами и Села истите платеници што до вчера ги промовираа и ги бранеа тезите на Заев за редефинирање на државата и во исто време ги напаѓаа и навредуваа сите останати што предупредуваа дека овој

човек ја води државата кон распад и ја турка кон нов конфликт. Со оглед на тоа дека барањата од платформата многу лесно можат да останат мртви букви на хартија ако партиите од македонскиот блок јасно и гласно ги отфрлат (што го направи ВМРО-ДПМНЕ), многу покорисно би било да го повикаат Заев јавно да се произнесе по овие прашања! Така и Македонците и Албанците ќе чујат дали СДСМ, доколку добие шанса да формира влада, ќе спроведува граѓански или големоалбански концепт? Дали на Албанците од Арачиново, Заев ќе треба да им испорача канализација или федерализација?

Искрено, од овие безрбетни суштества не очекувам потег или гест во корист на државата. Напротив, во периодот што следува СДСМ ќе продолжи да ги продава националните интереси во голата борба за власт, а Соросовите платеници ќе продолжат со антидржавната кампања за да ги оправдаат милионите долари што и годинава ќе ги добијат за уривање на поредокот.

Мора да се нагласи дека сето тоа што го живееме денес немаше да ни се случува ако ВМРО освоеше 62 пратеници, но, за жал, голем дел од Македонците не ја сфатија сериозно опасноста од неодговорните настапи на Заев и недоволно го казнија неговото јавно лицитирање со националните интереси. Но, народот вели, секое зло за добро. Така, и овој

пат ако треба да најдеме нешто добро во целиот хаос, тоа е што дури и најголемите скептици се уверија дека кризата воопшто немаше цел да ги подобри демократијата и начинот на нејзиното практикување, туку, напротив, да го уништи целиот систем, што практично ќе значи распад на државата во формат и во граници во кои ја имаме денес.

Сепак, штетата што ја предизвика Заев врз државата и националните интереси во голата борба за власт, на што предупредувавме со месеци, до прва ќе ја плаќаме сите - и Македонците, но и Турците, Србите, Ромите, Властите... Па, и голем дел од Албанците. Сите оние што бараат нови работни места, а не нови делби на државата. Оние што сонуваат за поголем животен стандард, а не за Голема Албанија. Оние што сакаат странски инвестиции, а не странски интервенции...

Прашањето е колкава ќе биде цената?

Мандатарот, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски јасно се изјасни дека барањата од платформата се неприфатливи. Најави дека ќе испрати понуда до ДУИ, но и дека нема да формира влада по секоја цена. Доколку преговорите со ДУИ пропаднат поради непопустливоста на Ахмети, државата ќе продолжи да тоне во криза, ќе се задржи тенденцијата на затегнување на етничките односи, а тоа ќе има дополнителен негативен ефект врз економијата и врз животниот стандард на граѓаните. Штета ќе имаат и граѓаните, и партиите, и домашните бизнисмени, и странските инвеститори... Сите, освен платениците на Сорос, кои во најлош случај ќе добијат уште 5-6 нови милиони долари за продолжување на борбата за киднапирање на целата држава.

Од друга страна, во ДУИ се свесни дека иако го имаат клучот за новата влада, не можат да го искористат за реализирање на нивните максималистички барања. Од едноставна причина што не можат да обезбедат двотретиноско мнозинство без согласност од ВМРО-ДПМНЕ. Единствено што можат да направат е сами да ги понишат

досегашните непишани правила за формирање влада кои патем беа измислени за нивна потреба од странците во 2008 година. Тоа дополнително ќе им се удри од глава во првата следна пригода кога ВМРО-ДПМНЕ ќе има можност сама да формира влада.

Со оглед на фактот дека ваква изборна лакрдија и изборен инженеринг во организација на вистинскиот пишуваач на платформата на албанските партии веќе никогаш нема да може да се повтори од низа причини (финансиски, логистички,

THE VITRUVIAN MAN



ЕКСКЛУЗИВНО ВО
SIGMA ГТЦ СКОПЈЕ

Коалицијата со СДСМ нема да му донесе ништо добро на Ахмети освен што дополнително може да му ја ослаби позицијата пред албанскиот електорат поради неисполнетите ветувања. Дури и да успее да реализира некое од барањата, заслугите ќе одат на контото на Заев затоа што тој прв ги отвори овие прашања пред албанскиот електорат.

надворешно-политички), на СДСМ му останува да продолжи да тажи по неуспешниот обид за враќање на власт со кражба на народната волја и да се подготвува за нови избори, кои може да станат реалност ако Ахмети не се дистанцира од уценувачките барања на креаторот на црното сценарио во следните дваесетина дена. ■

ОБИЧАЈНОТО ПРАВО НЕ Е ПОСИЛНО ОД УСТАВОТ

Платформата на албанските партии, со која од идните македонски партнери во Владата се бараат максималистички национални бенефиции само за Албанците во Македонија, може да биде почеток на едно темелно рedefинирање на Македонија. Постојат два начина преку кои Македонија може да ја промени својата реалност во однос на албанското прашање. Ниту еден од двата начини на промена на актуелните односи во општеството не може да донесе добро за македонските граѓани. Првиот начин речиси сигурно води во конфликт, кој лесно може од етнички да прерасне во општа војна на идеолошки, национален, верски и партиски план. Вториот начин, исто така, е закана за стабилноста на Македонија затоа што губењето на стекнатите права на Албанците со Охридскиот договор може да го мобилизира не само албанскиот фактор во Македонија, туку и во соседството и во дијаспората, по што лесно може да ни се повтори 2001 година

Пишува:
Горан Момирски

Првиот вид рedefинирање на државата може да се случи доколку Зоран Заев и СДСМ јавно ги прифатат сите барања на ДУИ, БЕСА и на Алијансата на Албанците и со тоа ја претворат Македонија во бинационална држава во која Албанците би добиле формална државотворност иако добар дел од нив од независноста (Илирида, конфликтот во 2001, велигденскиот масакр кај Смиљковско Езеро и Куманово) упорно се борат против државен сојуз со своите браќа во Косово и во Албанија. Поголемиот проблем е во тоа што во ваквото сценарио се бега од граѓанска во исклучиво етничка Македонија.

Доколку лидерот на СДСМ не сфатил дека неговиот политички комар станува самоубиствен и на штета на македонската др-

жава и по секоја цена продолжи да го урива Никола Груевски без да се грижи за последиците по унитарноста на Македонија, лесно може да се соочи со братоубиствена војна затоа што револтот на дел од Македонците во овој случај не е и нема да биде насочен кон Албанците, кои разбирливо се борат за својата кауза, туку кон Заев чишто обиди за демонтирање на ВМРО-ДПМНЕ можат да ја ничкосаат цела Македонија.

Заев официјално ја премолчи платформата на албанските партии и со тоа ни прати порака дека таа може да е прифатлива за него. Со тоа, исто така, испрати порака која е катастрофална за секој нормален граѓанин на Македонија: платформата може да е добра ако неговата партија дојде во ситуација да преговара за нова влада. Логично е дека таа може да биде прифатена ако е предуслов за формирање влада без Никола

Груевски. Се разбира, платформата ќе биде отфрлена ако ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ направат влада, при што сосема сигурно Заев тогаш, како голем патриот, ќе го напаѓа најголемиот политички ривал Груевски дека, за разлика од него, попуштил и предавнички ги исполнил барањата на Ахмети и останатите. Заев притоа не е свесен дека таквите ситни политички трикови не минуваат кај граѓаните и дека еден ден ќе мора да одговора зошто си играл со македонската сувереност.

НАЈГОЛЕМАТА ОПАСНОСТ ЗА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Второто можно рedefинирање на државата не им оди во прилог, пред сè, на тие што во Тирана и во Приштина се обидоа да договорат како ќе се водат македонската држава и политика. Тие што им ги диктираа парафите на

Ахмети, Села и на Касами, морале да знаат дека подигнувањето на националистичкиот влог во македонските политички игри, мотивирано од ветувањата на Заев, може да предизвика тотален дебакл на правата што Албанците ги црпат од законите, обичајното право и од статистичките грешки. Со тоа ќе настрадаат и македонските граѓани затоа што е јасно дека губењето на стекнатите права на Албанците со Охридскиот договор и територијалната поделба од 2005 година не може да донесе ништо добро за цела Македонија.

Навистина е нејасно зошто Али Амети, кој во последните 15 години откако од командант стана политички лидер постојано води релативно корисна политика за Албанците, сега се доведе во ситуација да го ризикува сето тоа што албанските партии заедно со странскиот фактор ѝ

го донесоа на заедницата над 20 проценти. Еден од главните ризици за нив лежи токму во процентите, односно во статистичката политика што се води во Македонија по 2001 година кога вториот по големина „дел од народот“ во Македонија доби права какви што само можат да сонуваат Турците, Србите, Ромите и останатите заедници.

Албанските партии со платформата ќе предизвикаат неминовно контрабарање од македонскиот блок, поточно од ВМРО-ДПМНЕ (иако и СДСМ зборува на оваа тема), за конечно спроведување на пописот од кој зависат колективните права на албанската заедница во Македонија. Одејќи по логиката дека Ахмети не сака попис поради тоа што точно знае дека Албанците се под потребните 20 проценти за задржување на нивните права, јасно е дека опстанокот на платформата зависи од спроведувањето попис. По едноставно кажано, ако Ахмети сака платформа, ќе мора да се согласи на попис. Ако не сака попис, ќе мора да ја заборави платформата.

ОБИЧАЈНОТО ПРАВО НЕ Е ПОСИЛНО ОД УСТАВОТ

Другата поголема опасност за Албанците е поништување на „Мајскиот договор“ од 2008 година со кој Ахмети се обврза да коалицира со најголемата македонска партија. Доколку тој под притисок или поради свои интереси се откаже од тој договор, ризикува да се откаже од сите други досегашни пишани и непишани правила во македонската политика. Ова е особено важно затоа што тој и неговите „браќа по крв“ се повикуваат на Уставот и на законите, односно на Охридскиот рамковен договор. А ниту во Уставот ниту во законите не се спомнува дека победникот на изборите мора да коалицира со некоја друга партија од која било заедница.

Со други зборови, обичајното право според кое во Владата секогаш имало и албанска партија сега може да падне во вода. Со поништувањето на сите досегашни договори и правила што ги прифатиле Албанците и Македонците немаат обврска да се придржуваат на работите кои ниту се уставна категорија ниту, пак, се дел од некаков устен или писмен политички договор.

Се разбира, никој не посакува да дојде до оваа работа затоа што е јасно дека одземањето на стекнатото право на Албанците да бидат секогаш дел од власта, без разлика дали освојуваат 27, 20 или 5 пратеници, може да доведе до ново крвопролевање, но тие мора да знаат дека Македонците по 26 години независност нема да се согласат нивната иднина да се креира во Тирана, Приштина или во Мала Речица без да ги искористат сите права што им ги даваат Уставот и законите. Дури и ако во таа битка Ахмети, Села и Касами ја имаат поддршката од Заев, кој два дена откако сите писмени луѓе во земјата ја искоментираа платформата, сè уште чекаше да добие официјален документ за да се изјасни за неа. ■



ВМРО-ДПМНЕ ЈА ПРИМИ ПОРАКАТА ОД ГРАЃАНИТЕ

ПОДМЛАДУВАЊЕ И ОСВЕЖУВАЊЕ НА ТИМОТ ШТО ПОБЕДУВА

Кадровски промени во ВМРО-ДПМНЕ ниту се први, ниту ќе бидат последни. Всушност, временскиот момент кога Груевски ги најави промените во вториот и во третиот ешалон е многу позначаен аспект, отколку аспектот дека ќе има смена на директори и на заменици

Пишува | Наум Сџиловски

Најавените промени на функционери од ешалоните во владејачката хиерархија не се ниту први ниту последни што ги спроведува ВМРО-ДПМНЕ. Не се работи за „партиска чистка“ или, пак, за чисто политички мотивирани промени, колку што главната мотивација и поттик произлегуваат од фактот дека администрацијата (читај: власта) е и мора да биде сервис на граѓаните. Тој сервис, пак, мора да се развива и надградува според потребите на граѓаните и во согласност со предизвиците што ги носи напредувањето на институциите на државата.

Од временски аспект, интересни се три моменти кога се најавени промените. Прво, тоа е постизборниот момент, со посебен акцент на платформата на партиите на етничките Албанци во Македонија; вториот е владеењето на локалните власти, кои се раководени од коалицијата раководена од ВМРО-ДПМНЕ; и третиот аспект е однесувањето на дел од администрацијата.

Поаѓајќи од првиот од овие три моменти, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, отворено зборува за потребата од кадровско освежување во пресрет на формирањето на новата владина коалиција. Во интервју посветено на ставот на ВМРО-ДПМНЕ за соочувањето со чисто етничката сеалбанска платформа, Груевски прецизно ги дефинира вистинските предизвици со кои би требало да се занимава идниот партнер во власта како претставник на етничките Албанци од Македонија, место да ги врз етноцентристичка почва.

„За мене се најважни интересите и на Македонците и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и Албанците... На Албанците во Македонија нема да им помогне ако имаат двојазичност на цела територија, вклучувајќи ги и Делчево, Берово, Гевгелија или Кавадарци. Ним може да им помогне ако во наредните четири години се отворат уште 100 или 150 нови фабрики и се вработат илјадници луѓе, ако стандардот почне да расте и имаат поубав и поквалитетен живот,

ако пораснат пензиите, платите, субвенциите, социјалната помош, ако се изгради потребната инфраструктура, ако добијат поддршка за градба на куќи, ако се направат многу реформи и ако земјата се придвижи напред - вели Груевски во интервјуто за „Дневник“.

Ваквиот приод на ВМРО-ДПМНЕ воопшто не е нов, и покрај обидите на да ѝ се пришије националистичка реторика на партијата. Тој приод беше постојано нагласуван во изборната кампања, преку апострофирање на економските зафати и на социјално-општествените проекти што ќе ги развијат и засилат општините и ќе им го олеснат животот на сите граѓани во државата. Притоа постојано се настојуваше да се објасни дека ефектите од тоа не може да бидат поделени по етничка основа или по која било основа да се исклучува некоја од заедниците во земјата. Токму таа поставеност се негира со наведените точки од сеалбанската платформа, која токму од тој аспект наидува и на осуда во заедницата на етничките Албанци во земјата. Во контекст на најавените промени, пак, мора да се има предвид и настапот на Груевски по изборите, дека резултатите од местата со доминантно етничко албанско население ќе бидат анализирани како порака и увидувања на евентуалните пропусти. Актуелната најава за кадровски промени значи и модел за поправање на впечатокот.

Вториот момент што произлегува од оваа најава не се поврзува директно со локалните избори и со подобрување на партискиот рејтинг пред нив, особено што Груевски најави дека поголемиот дел од промените ќе се случуваат во вториот дел од годината. Всушност, ВМРО-ДПМНЕ во континуитет прави кадровските освежувања во вториот и во третиот ешалон. Во 2010 година беа најавени и потоа беа сменети десетици функционери. Во 2012 година беше актуелен таканаречениот „нов бран“, кој зафати над 150 функционери. Ист таков бран се очекуваше и по изборите во 2014 година, но почетокот на политичката криза ги одложи кадровските освежувања.

Една од карактеристиките на ВМРО-ДПМНЕ и на Никола Груевски е постојаното лично присуство на терен, што, пак, беше засилено откако централната власт, во согласност со Договорот од Пржино, беше препуштена на владата за спроведување избори. Предизборието и изборниот карван, пак, дополнително оставија простор да биде проверен од блиску пулсот на граѓаните и да бидат согледани состојбите во функционирањето на институциите.

Одејќи во кампањата од место до место, увидов дека во многу места има оправдан револт од т.н. трет ешалон. Некои од луѓето се и предолго на иста позиција и почнале да работат рутински и да се однесуваат премногу бирократски. Ги загубиле жарот и енергијата. Има такви и во првиот и во вториот ешалон. Има и луѓе кај кои е видлив заморот. Има и такви што ги загубиле енергијата и високата мотивираност што ја имаа. Почнале да одговараат премногу административно, без да се потрудат да им помогнат на луѓето, туку само им даваат бирократски и административни одговори. Едноставно, не „гризат“ како некогаш кога станува збор за работење, за помагање, за креативност во секојдневната работа, во борбата секој ден, односно и одново да се докажуваат. Имаат капацитет, имаат знаење, имаат искуство, и сè е тоа во ред. Но немаат жар, го немаат еланот од порано, не се максимално мотивирани, релаксирани се. Знаете, секој што не се бори за успех на институцијата што ја води со ист елан, енергија, мотив, жар како да се бори за своја приватна фирма од која му зависи личниот опстанок, значи дека го достигнал зениот и дека треба да се замени со некој друг, кој, можеби, во почетокот ќе биде помалку искусен или ќе има нешто помалку знаење, особено тоа што се добива од искуството, од работењето, но ќе има жар, мотивираност, силна амбиција, ќе создава возбудилива ат-

мосфера во институцијата што ја раководи, ќе ги мотивира и другите во таа институција, ќе ги раздвижи работите, ќе внесе свежина, чувство за секојдневно себедокажување и напредок, индивидуа и тим што постојат за да создадат големи нешта и кои победуваат. На секое микрониво на раководење. Вакви промени ќе има многу, помал дел во првата, поголем дел во втората половина од оваа година. Ова потреба во најголем дел произлезе од одењето на терен оваа година и од разговор со многу луѓе, компании или со самите раководители на различни нивоа. Теренски посети и мои и на моите соработници. Има и такви што треба да се сменат поради создадени лоши навики, грешки и пропусти во работата, и воедно да им се даде шанса и на други од кои ќе се очекува уште поголем придонес и успех. Ова ќе биде континуиран процес, но го динава ќе има еден посилен бран освежувања - рече Груевски.

Третиот момент од оваа анализа за временскиот аспект кога „падна“ оваа најава за кадровски промени во вториот и во третиот ешалон се поврзува со однесувањето на голем дел од наследените кадровски решенија, кои, од аспект на професионалната администрација, продолжија и напредуваа во својата кариера. Всушност, иако во комуникацијата со државата, граѓаните не би требало да наидуваат на различен третман во зависност од реонот во кој живеат, споредбата што самите граѓани ја прават покажува разлика во функционирањето на подрачните единици на државните институции. Таа поставеност, која Груевски ја образложува со „создани лоши навики“, „бирократски и административни“, создава револт, кој граѓаните го искажуваат или во директните средби со функционерите од централната власт, или казнуваат на избори. Не смее да се изостави и фактот дека во политичката криза, токму дел од ешалонот што во комуникација со граѓаните треба да претставува професионална администрација, не го издржа тестот предизвикан од политичката криза. Таа состојба, на која се укажуваше подолго време, не смее да биде исклучена при согледувањата за потребата за промени и за нови кадровски решенија. Пред сè заради граѓаните, кои, навистина, очекуваат нови сили за подобри резултати. ■



Колку и да е посилен и помоќен во однос на финансиската моќ и политичките влијанија, независно дали дејствува во заблуда или ја знае вистината и дејствува свесно, нема да успее на ваков начин затоа што правдата е на наша страна. Кои и да му се мотивите, нашата борба е чесна и праведна. И никогаш нема да нè запре, и нема да нè отргне од вистинскиот пат и од предвидените цели. Нема да нè отргне од Македонија, вели Груевски во интервјуто за „Република“

ВМРО-ДПМНЕ ЌЕ ГИ НАДЖИВЕЕ И СОРОС И НЕГОВИТЕ НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ СЛУГИ И ПЛАТЕНИЦИ

Разговараше | Ненад Мирчевски

Во овој број на „Република“ пренесуваме дел од мега-интервјуто со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, во кое разговараме за борбата против активностите на

Сорос, за дејствувањето на СЈО и за начинот на кој работи Специјалното обвинителство, за тоа дали патриотизмот значи и да се биде антизападно ориентиран, а зборуваме и за дилемата дали Сорос, навистина, знае кого го поддржува во Македонија.

■ Не мислите ли дека и Вие имате дел од вината што дозволивте толку долго време да се распространува мислењето дека сте националисти?

ГРУЕВСКИ: За тоа апсолутно сте во право. Како партија долг период стоевме како неми набљудувачи, а некогаш дури и не слушавме какви лаги и интриги ни прават меѓу албанскиот електорат не само медиумите финансирани од Сорос, туку често и некои албански политичари, кои својата неспособност и неисполнетите ветувања пред албанскиот електорат секогаш ги префрлуваа на контото на ВМРО-ДПМНЕ објаснувајќи дека ВМРО-ДПМНЕ како поголем партнер во владата го спречил тоа и тоа. И ова не го претпоставувам, туку го знам. Некои албански политичари и ми го признаа неформално. И сето тоа, не само што беше неточно, туку никој не го ни демантираше. За ова прашање поттикнува некои

иницијативи во партијата пред една-две години, но не најдоа на поддршка, и тоа, меѓу другото, придонесе да продолжи да се создава лажна и црна слика меѓу Албанците за ВМРО-ДПМНЕ. Да потсетам, парите на Сорос колку што се присутни во македонските медиуми, уште се поприсутни во албанските.

Гледано и историски, ВМРО-ДПМНЕ како организација никогаш не била насочена против Албанците, а не е ни денес, но е внимателна поради намерите на некои радикални структури од тука и од надвор.

Но, да ја оставиме сега историјата, ќе навлеземе во други води. Само да нагласам, да си патриот не значи да си антиалбанец, или антизападно ориентиран. Исто така, ако си патриот Македонец не значи дека си против Запад, ЕУ, НАТО и Америка, а ако си патриот Албанец си прозападно и проевропски ориентиран или дека ги поддржуваш НАТО и

САД. Тоа се глупости. Валкана политичка и платеничка пропаганда.

■ Дали мислите дека Сорос знае за Вашите реакции, како оваа? Вие и во минатото сте го споменувале, иако не вака, во специјално интервју?

ГРУЕВСКИ: Да, знае, сигурен сум дека знае. Веројатно е и лут поради тоа и иритиран и дополнително мотивиран да фрла пари против нас, а уште повеќе затоа што тие што му пренесуваат или му праќаат извештаи, ги прават така за да го погодат дополнително и дополнително да го мотивираат да биде против нас. И, нормално, да им даде уште пари за нивната борба, која, всушност, е чиста внатрешнополитичка борба и борба за пари, платеничка борба. Затоа велам дека, настрана идеолошката разлика, тоа е една димензија и константа. проблемот е што Сорос константно го полнат со лажни и неточни информации, искривена вистина, таква каква што сака да пласира СДСМ за нас. Тој потоа, преку своето влијание во владите и во администрациите на повеќе земји, дополнително е мотивиран да ни прави проблеми и дополнително ги индоктринира тие влади против нас.



да ги приграбат државните фабрики и да поделат дел од валканата заработка со партијата што им го овозможи тоа. Знае ли Сорос дека во Македонија 25 години ја поддржува поранешната комунистичка партија, која само го смени името, и ништо повеќе. Партија, чиешто перјаници во комунизмот биле соработници и поткажувачи на тајните служби и поради нив илјадници луѓе лежеле по затвори бидејќи изразиле поинакво политичко мислење од тоа на официјалниот режим, а меѓу нив бил и неговиот долгогодишен човек од доверба тука во Македонија, Владимир Милчин. Или, пак, му верува дека место кодош бил само жртва, а ние „вмровците од затвореното општество“ сме го наместиле бидејќи се бори за идеите на Сорос за отворено општество. Нека прати некој друг негов човек во Комисијата за лустрација да му дадат да прочита во оригинал кој му ги цица парите 25 години и кој му ја полни главата. Не само за него, туку и за многу други негови соработници. Свесен ли е Сорос дека под својата чадор-организација ги ангажира сите активни поранешни агенти на УДБА од комунизмот и со нив сака да ни всадува демократија. Луѓе што живееле и напредувале во кариерата со политичко кодошење, денес ги има впрегнато во својата платеничка машинерија да работат против ВМРО-ДПМНЕ и против Македонија. Да не закрват, да не раскараат и поделени и политички завојувани сами да си ја уништите државата.

секој што кажал нешто политички негативно за поранешниот комунистички режим? Тие ли вредности ги застапува? Со тие ли луѓе ќе го отвори општеството? Во неговите написи, колумни и слично ни зборува за демократија и за слобода, а во Македонија на терен спроведува спротивно од тоа, со луѓе, чиешто минато може да се спореди со сè, освен со слобода и со демократија. Му го кажал ли некој тоа? Пред неколку години прати некој тим да испитал како работи неговата фондација. Знаете ли со кого разговараше тој тим? Па 80-90 отсто со вакви луѓе и со нивни политички истомисленници, тие што се платени на два дена да пишуваат колумни со најпогрдна содржина за нас. Можам само да замислам каков сладок извештај добил потоа...

И свесен ли е дека со неговите пари уништува огромен број млади генерации, кои наменети со неговите пари, се имаат ставено под команда, индоктринација и влијание на овие психопати од комунизмот?

▪ **Кога сме веќе кај Сорос, колку мислите дека има информации за актуелната ситуација, за СЈО и слично?**

ГРУЕВСКИ: Ќе повторам, Сорос има многу информации за Македонија, многу повеќе отколку што се мисли, но има погрешни информации и погрешни анализи, а како резултат на тоа прави погрешни процени и донесува погрешни одлуки. На пример, за вашето прашање за СЈО, тој сигурно знае дека постои СЈО и што е тоа по дефиниција, што треба да работи и тоа му звучи правично и логично.

Но, седнал ли некогаш со специјалната обвинителка да поразговара и да види со кого си имаме работа? Да му раскаже како нејзиниот невработен внук, кого неодамна таа си го вработи, ќе ги засили капацитетите на СЈО, како што таа јавно кажа, да му раскаже

Се прашувам како еднаш не се прашал за тоа, дали тој и неговиот тим, можеби, погрешиле нешто против нас кога толку многу пати политичките елити што ги поддржува губат од народот, па еве, и покрај сите околности и игри што ни беа направени во последните две години, и покрај ангажманот на толку многу фактори од надвор, народот повторно ѝ даде поголема поддршка на ВМРО-ДПМНЕ, отколку на СДСМ, и покрај сета помош, парите и логистиката што ги доби СДСМ и со кои купуваше гласови на граѓани од ромската заедница и од други посиромашни граѓани, и ја финансираше својата кампања и кампањата на некои други помали коалиции. Јас да сум на негово место, по толку години трошење пари и инвестирање, би нашол начин да си ја преиспитам по-

литиката, да си ги проверам фактите и, ако сум згрешил, да се коригирам.

Или еве еден најпрост пример: невладините еколошки организации финансирани од Сорос протестираат против загаденоста на воздухот само во општините во кои градоначалникот е од ВМРО-ДПМНЕ, а ако градоначалникот е од СДСМ, никаде ги нема. Еве, деновиве излезе дека во моментот во Куманово има најзагаден воздух во Европа. Е, за таму нема реакции и протести, иако локалниот градоначалник од СДСМ, и покрај многуте ветувања, со прст нема мрднато. Тоа е двојниот аршин и нечесниот пристап. СДСМ е на власт во Куманово 25 години. Лажеше дека го гасификувал цело Куманово, и на крајот, кога почна да се мери загаденоста на воздухот, се покажа дека Куманово е најзагаден град. Но, на НВО на Сорос тоа

не им пречи. Затоа, пак, утре ако се покаже дека Скопје или Битола е со најзагаден воздух, ќе стане главна тема во државата и за Сорос и за СДСМ и за сите нивни платенички и корумпирани новинари, медиуми и аналитичари.

▪ **Рековте дека да сте на негово место, по сè, и по толку години во кои поддршката од народот ја добива ВМРО-ДПМНЕ, би се преиспитале. Мислите ли дека тој ќе го направи тоа?**

ГРУЕВСКИ: Не знам, не верувам... Можеби во некои држави бил во право за нешто, не знам, не сум ги проучил сите, па да оценам, но во Македонија направи катастрофална процена на ситуацијата и голема грешка, потроши милиони долари за обратни цели од тие за кои јавно се залага. А што мисли за нас гледам од медиумите што ги финансира и надвор и во

Македонија, гледам и слушам и од настапите на неговиот пулен Милчин и од разни извештаи на влади и на институции што ги поддржува. Многу греша за Македонија, а троши 10 отсто од парите за цела Европа токму во Македонија со два милиони жители. Знаете, седум милиони евра годишно во двомилионска земја, каков еквивалент се, на пример, со земја како Америка, која по број на жители е 160 пати поголема од Македонија и плус има 11 пати поголем БДП по жител? Еквивалент на овие пари за Америка не се милиони, туку милијарди долари. А би сакал некогаш да го прашам знае ли тој дека цела деценија се бориме да обезбедиме вработување и парче леб, плата од 300 до 400 долари за работниците и за нивните деца, кои неговиот СДСМ ги отпушти во транзицијата за корумпираниите моќници блиски до нив



како прима инструкции од амбасади со кого да се види со кого не, и против кого и кои обвиненија да ги отвори, а оттаму прават процени кого политички да елиминира преку алатката СЈО? Бил или не бил виновен за нешто, па ако не им успее да го обвинат судството, да му раскаже специјалната обвинителка како бараше цел месец да нема рочишта на суд затоа што ќе правела свадба на ќерката, и да ја види нејзината членска книшка од СДСМ потпишана лично од Бранко Црвенковски, како и нејзините трансакциски уплати на партиска членарина преку банкарски налог, па ако сака, и графолог од Америка нека донесе за да ги спореди потписот на Црвенковски во нејзината членска книшка со кој било друг негов официјален потпис, да ја види како бега од медиумите што не се под контрола на СДСМ, односно негова контрола, да го види и нејзиното легендарно интервју на МРТВ кога шестпати ја враќаа за да каже една проста реченица, да види како поднела обвинение против мене, наводно,

за шлаганица, која никогаш никому не му била удрена и како одиме на судења без еден елементарен доказ, чијашто цел е наша компромитација со влегувањето и со излегувањето од судот, да ја чуе како вреска по судовите како недоделкана сакајќи зад повише-ниот тон да ги затскрие своето незнаење и неспособност во спроведувањето на политички и партиски мотивираните процеси...


Знае ли Сорос како во минатото СДСМ избираше судии и дека сака повторно да ги избира на истиот начин? Тоа е реформата што ја посакуваат, да ги разрешеле сите судии и да назначеле нови, кои ќе те-раат и по задача од нивната партија, и по сигнал од некоја амбасада. Таква ли демокра-тија сака Сорос да ни насади во Македонија? Затоа велам, ако Сорос смета дека прави добро во Македонија, мора да е во тешка заблуда. Тој суди, а не живее тука, не престојувал тука, и чита само од извештаи препраќани од еден на друг, на трет.

■ Како ќе продолжи Вашата борба и Вашето соочување со активностите на Сорос во Македонија насочени директно кон Вашата партија?

ГРУЕВСКИ: Како и досега, со чесен пристап кон народот, со отворено кажување на фактите и на аргументите, со континуирано надградување на нашата демократија, со труд и со работа за напредок на државата и на граѓаните, со исполнување на дадените ветувања, со решавање на проблемите на народот. Колку и да е посилен и помокен во однос на финансиската моќ и политичките влијанија, независно дали дејствува во заблуда или ја знае вистината и дејствува свесно, нема да успее на ваков начин затоа што правдата е на наша страна. Кои и да му се мотивите, нашата борба е чесна и праведна. И никогаш нема да нè запре и нема да нè оттргне од вистинскиот пат и од предвидените цели. Нема да нè оттргне од Македонија.

ВМРО-ДПМНЕ ќе ги надживее и Сорос и неговите надворешни и внатрешни слуги и платеници. ■

Податливите и лесно обра-ботливи македонски никакве-ци, алијас соросоиди, можат да бидат прототип за совр-шен војник на Џорџовите луди научници. Немаат трошка национално чувство во себе, обожаваат странски интер-венции, сонуваат да станат елитисти, атеизмот им завр-шува само кога верата носи гласови, по потреба менуваат ориентација, макар и сексуал-на, исто како и Устав, химна и знаме. Сè што пропагира Сорос во својата квазиидео-логија. Арно ама, по речиси 100 милиони долари за глупо-сти и многу, многу бели, вре-ме е за проветрување, дерати-зација и десороризација...



СТОП ЗА ПЛАТЕНИЦИТЕ НА СОРОС

ДЕСОРОИЗАЦИЈАТА Е ИСТОРИСКА ЗАДАЧА

Пишува | Љујчо Цвејановски

Неколку работи се кон-стантни од независно-ста. Црни константи. Една од нив е истиот тој, сега само 25 години постар Џорџ Со-рос. Унгарско-американскиот „филантроп“, контрадикторен Евреин, кој е антисемитист и финансиски ги помага Хезболах и Хамас и ред други организа-ции што ги убиваат Евреите, истиот тој што во периодот 1944-1945 година како христи-јанин со лажен, купен иденти-

тет бил нацистички колабора-ционист, го одземал имотот на унгарските Евреи и учествувал во нивниот попис. Вели, перио-дот го паметел како „најрадос-ниот дел од животот“. Патем, 500.000 од нив загинаа во на-цистичките логори. „Хуманита-рецот“ и левичар што заработи една милијарда долари за еден ден преку малверзации со бри-танската фунта и чиешто богат-ство од „само“ девет порасна на цели 25 милијарди долари ток-му во времето на владеењето на Барак Обама. Случајно, нели.

Е, за тој општествено штетен и идеолошки перверзен Џорџ Сорос многу нации ги врзува-ат некакви спомени. Некакви. Најчесто грди. Веројатно, уба-ви спомени за него имаат само семејствата Клинтон, Ротчајлд и Обама. Во Македонија, пак, се семејствата Милчин, Орда-новски, Фрчкоски, Калајџиев, Најчевска, Пировска, Заев, Ше-керинска, Поповски итн.... Упс, вака излегува дека малата Ма-кедонија има повеќе семејства со добри спомени за него од САД?!



25 ГОДИНИ НЕЗАВИСНОСТ, 25 ГОДИНИ СОРОС. ТАКСИРАТ...

УСО „Орце Николов“, во далечната 1993 година имаше одделенска претстава во која преку пародија се исмеваше тогашното македонско општество, раководено од „државотворната“ (требаа 23 години за вистинското „државоурувачка“) СДСМ. Една од песните во претставата имаше стих, кој велеше: **„Еве дојде време Soros да го молиме, да ни даде некој долар за да не пропаднеме, да не пропаднемеее!“** Време кога ретко кој одеше на одмор, најдобар автомобил и сон беше „југо 55“, а кредит беше апстрактна именка. Потрошувачкиот, тој за стан сè уште не постоеше ни како поим. Истата година Soros го оформи и ФИОМ, а папочната зависност на СДСМ од него трае до ден денес. Всушност, минатата 2016 година го достигна крешендот. И издиша ли? Којзнае. Но, некој, конечно, смогна сили и го обелодени ова зло, кое четврт век за свои цели ја поткопува државата. Интервјуто на Никола Груевски дигна многу прав. Да, како печурки по дожд, така и сите вработени кај Soros и во филијалите излегоа на виделина за да си поплукаат. И да си ги оправдаат илјадниците долари земени во замена за разнебитување на државата и за терање туѓи интереси. Напатени и неразбрани гревчиња, квазиинтелектуалци, идеолози и идеалисти. Најпосакувани квалитативи во Соросовото јато.

ПРЕДЛОГ: НВО ДА СЕ ПРЕИМЕНУВААТ ВО СО

Нацистот лесно ќе го препознаете по идеологијата и дејствувањето. Комунистот и анархистот, исто така. И исламистот. Психопатот

малку потешко. А како оди тоа со Soros и со неговите послушници? Чуму светските познавачи што со децении се занимаваат со него го опишуваат како психопат и светско зло?

„Истакнат непријател на демократијата и на нејзините институции, вклучувајќи ја националната држава, која е во нејзината основа. Тој и неговите платеници влегуваат во општеството и го јадаат однатре напаѓајќи ги основните вредности: личната самосвест, семејството, народот, државата, Уставот, законите. Човек што уште во 1988 година напиша дека државниот суверенитет мора да биде подложен на наднационални организации“.

Да, вака странските аналитичари го опишуваат Soros. Контрадикторен лик, кој се противи на западните вредности и кој поттикнува атеизам, абортус, легализација на наркотиците, евтаназија, масовна и слободна миграција, хомосексуални права и што ли уште не. Соросовата војска се идеолози и идеалисти. Првите обожаваат пари, а вторите не ја ни разбираат стварноста, некритички прифаќаат и голтаат сè и со тоа помагаат и учествуваат во уништувањето на тоа што сакат да го одбранат. Познати се како „загубени души“. Ви текнува? Па сето ова што светот го опишува како дејствување на Soros е матрицата на сите македонски т.н. НВО, кои, конечно, треба да се прекрстат во СО, Соросови организации, или СЧ, Соросови чеда. Најдобро, нека бидат Борги, одлично им прилега. Да не ги заборавиме и „професионалните“ медиуми, кои тоа „професионални“, веќе знаете со што треба да го сменат. СДСМ веќе има „С“ во името, со нив ќе биде најлесно...

ЌЕ БЕШЕ ЛИ МАКЕДОНИЈА РОДЕНДЕНСКИ ПОДАРОК? ЗА МАЛКУ...

Soros на своите пулени им нуди квазиидеологија, тие веруваат, остваруваат и заработуваат, а тој многу, многу повеќе. Ова би била основата на дејствувањето на „филантропот“, чијашто егзистенција во изминатите 15-20 години е поврзана со сите „револуции“ и насилни смени на власта во светот. Проблемот е уште поголем затоа што неговата фондација, која многумина ја споредуваат со секта, се вика Отворено општество. Арно ама, поимот што тој го злоупотреби е создаден во 30-тите години на минатиот век од Анри Бергсон и од Карл Попер и во својата основа „отвореното општество“ се разликува од „затвореното“ токму по тоа што во првото власта се менува слободно, без крвопролевање, а во „затвореното“ тоа се прави со револуции и со пучови?! Некој овде нешто не разбрал. Прилега ли ваква глупост на некого во Македонија, на еден лидер на партија? Исто така, Soros има месијански комплекс и многу пати во интервјуа се споредува со Бог. Упс, уште една паралела со црпнатиот спасител...

Можеби и токму затоа податливите и лесно обработливи македонски соросиди можат да бидат прототип за совршен војник на Џорџовите научници. Немаат трошка национално чувство во себе, без проблем го распродаваат и тоа малку што некој им го „зајмил“, обожаваат странски интервенции, кои за нив се најнормален распоред на работите, сонуваат да станат елитисти и нешто повисоко од другите, атеизмот им завршува само кога верата носи гласови, а нацијата, државата и Уставот им се менлива категорија. Бинационална држава? Такво нешто не постои во светот. Можеби „ненационална“ или, подобро кажано, Соросова држава. Ех, ете што била целта на Заев, 87.роденден на Soros да му го честитаат со прва рожба од ваков вид меѓу државите. Штета, македонскиот народ им ги наруши плановите, па сега за утеша Шекеринска ќе мора да му скокне од тортата. Или Ременски. Зависи од вкусот на Џорџ...

ВИСТИНСКО ВРЕМЕ ЗА „ЛЕТАЊЕ“ ОД МАКЕДОНИЈА

Неповратни 93 милиони долари! Ова е неверојатната сума, која Soros ја потроши во Македонија изминатите 25 години. 12 милиони во 1994 година. Лани „само“ пет милиони. Верувале или не, но толку трошел и во една Русија, секако, пред Путин да го избрка и забрани. Чуму и со што нашата мала држава заслужи толкаво внимание од него? Па и на Хамас им давал „само“ стотици илјади, не милиони?! Со што сме толку важни, освен со можноста да бидеме прва држава со уредување по негова желба и идеја. Веројатно, Македонците го разочараа на последните избори, а уште поверојатно неговите НВО, „професионални“ медиуми и јуришници го убедуваа дека успеале сите да ги преиначат во Македончиња. И сето тоа пред доаѓањето на неговиот јасно деклариран непријател Трамп. Така си кажа самиот Soros. Истиот тој Трамп да ти поддржувал политичари и држави што мислат со сопствена глава, кои се залагаат за семејството, за нацијата, за вистинските вредности. Сето тоа што го мрази Soros. Вистинска штета.

Матрицата е насекаде иста. Унгарија, Украина, Хрватска, Русија, Македонија, Србија... Истата шема дејствува на сите. Криминалецот Ходорковски бил слободоумен, Путин диктатор итн. Каде и да се дигне некоја нација, не дај Боже со десничарка влада, тука е Soros со филијалите да стави сопка. Една од сестринските фирми му е НЕД. И неа ја забранија во Русија. Американецот и републиканец Рон Пол напиша: „Орвелијански е да се тврди дека американските манипулации на избори во странски држави, наводно, ја развиваат демократијата. Како би реагирале Американците, доколку, да речеме, Кинезите со милиони долари поддржуваат прокинески политичари во САД? Дали и тоа би бил развој на демократијата?“ Аналитичарот Пол Крег Робертс, пак, праша: „Зошто на Русија ѝ требаа цели 20 години за да сфати дека НЕД и Отворено општество не се организации што ѝ сакаат добро, туку криминални, кои насекаде по светот работат на дестабилизација на влади и на држави...“

Истото, 25 години се случува во Македонија, особено засилено кога ВМРО-ДПМНЕ е на власт, оти кога е СДСМ немаат потреба да се заморуваат. Џорџ Soros е раснет во семејство на „интернационалисти“, кои зборувале есперанто. Вистинското име му е Ѓорѓи Шварц (Gyorgy Schwartz), а самододаденото Soros на есперанто значи „ќе лета“. Епа, крајно време е неговите пари и тој да „летаат“ од Македонија. Не е битно каде, затоа што каде и да одат, завршат и „слетаат“, нема да направат добрини. Време е за проветрување, паралелно со дератизација и со десоризација... ■



ЧИЛИМАНОВ: НЕМА ДА БИДЕМЕ САМИ НИ КОГА ЌЕ ПОЧНЕМЕ ДА ВОЗВРАЌАМЕ

Проблемот со мрежата на Soros во Македонија е што преку неа вештачки се продолжи животниот рок на истрошената владејачка елита останата во Македонија од времето на комунизмот, заедно со нејзините банкротирани идеи, вели новинарот Цветин Чилиманов, идеи што во некои случаи станаа дури и порадикални, отколку што беа во минатото.

ЧИЛИМАНОВ: Со милиони долари на Soros доставувани секоја година, пари што за овој милијардер се релативно мал износ, се финансираше трансформацијата на медиумите, академијата, креаторите на јавното мислење и полициските служби од времето на комунизмот и нивно приспособување под новите услови, во кои тие мораа барем да глумат дека толерираат плурализам и демократија, но, всушност, направива обид да ги зачуваат своите најлоши карактеристики на едноумие, нетолерантност кон различни мислења, одложуваа реформирање на пропаднатиот економски модел и го задржаа левичарскиот светоглед, кој доминираше во Југославија. Со целосната доминација на кадрите на Соросовата фондација врз медиумите што се создадоа во независна Македонија, врз меѓународната соработка во високото образование, контактите со странските дипломати и новинари, и сето тоа во тесна соработка со најотровните отпадоци од тајната полициска служба на поранешната држава се направи обид да се спречи развивање на вистинска демократија во Македонија. Оваа мрежа секогаш реагира жолчно кога некој надвор од нивниот круг, особено партијата ВМРО-ДПМНЕ, ќе дојде на власт во Македонија, и тогаш ги активира своите ресурси во тајните служби, медиумите, меѓународната заедница и најчесто преку обид за генерирање меѓуетнички и безбедносни кризи, се обидува да се врати на власт.

Ова не е случај само во Македонија. Сведоци сме како од сличностите во настапувањето, така и од хакираните интернет-пораки на соработниците на Џорџ Soros, дека десетици држави низ светот се соочуваат со слични обиди за преземање или контролирање на нивната власт од страна на овој мегаломанијак. Гледајќи ги сличностите со протестите во Полска, нападите за, наводно, кршење на човековите права во Унгарија, обоените револуции во Турција или Ерменија, упадите во државните институции во Босна или Албанија, сведоци сме дека имаме работа со регионална, агресивна мрежа, чијашто цел е преземање на власта и нејзино концентрирање надвор од одделните држави, во меѓународни институции. Во принцип, се работи за антидемократска и тоталитарна опција, тоталитарна во смисла на зборот дека тоталноста на политичките и на економските одлуки мора да се донесуваат од страна на еден центар.


Во последно време сведоци сме дека левата политичка опција, на која Soros, несомнено, ѝ припаѓа, станува сè порадикална. Тоа се забележува во нејзините настапи во САД и во Европа, и во голема мера е причина за серијата порази што ги трпи оваа политичка опција. Во светогледот што го застапува Soros веќе не постојат државни граници, веќе нема нации или религии, не постои традиционалното семејство, користењето на дрога е право на личен избор, а Германија, на пример, е задолжена неограничено да ги плаќа долговите на Грција. Агресивното промовирање на ваквата политика, инсистирањето САД и Европа да имаат отворени јужни граници и покрај зачестените терористички напади, организирањето насилни протести против полицијата и поттикнувањето расни безредија во САД, отворените обиди за уривање на сите десноориентирани влади во источна Европа, обидите да се игнорираат референдумите на кои граѓаните се изјаснуваат против оваа политика и да се замолчат медиумите што изразуваат критика за левичарските идеи... Сите овие чекори предизвикуваат сè пожестоки реакции на граѓаните, како во САД така и во Европа, до таму што политичките опции што ги поддржува Soros се речиси избришани на ниво на одделните држави и егзистираат само уште во административните апарати во Брисел и во Вашингтон, а и тука нивното време изминува. Упорното мешање во македонската демократија и обидите за дестабилизација на земјата ја принудиле, инаку прилично толерантната партија ВМРО-ДПМНЕ, да најави процес на десоросизација, но, како што не бевме сами кога бевме напаѓани, гарантирам дека нема да бидеме сами ниту сега, кога е време да почнеме да возвраќаме.

ПРАЗЕН ЦОКЕР!

Да се има политичка платформа, па дури и националистичка, е сосема легитимно, дури и веќе стопати видено. Се составува, се декларира и се изложува пред народот, односно пред граѓаните. И тие, потоа, на избори се изјаснуваат за неа: ја прифаќаат или не



В ака би требало да изгледа нормалниот тек на работите. Но, нели, кај нас сè е превртено на глава, па и платформата на албанскиот политички блок што ни ја испорачаа домашните политичари откако „вкусно“ им ја зготвија вештите кулинири во Приштина и во Тирана, па на замаглената политичка сцена се појави како „цокер во покер“. Кому му требаше оваа платформа? На ДУИ? Можеби, затоа што оваа партија, според номиналните резултати, и натаму е „албански победник“ во Македонија, но според политичкото паметење и актуелниот контекст на работите - апсолутен губитник со преполовени гласачи, а богоми и мандати во законодавниот дом. Рака на срце, Али Ахмети си имаше своја „миниплатформа“, односно столбови на изборната програма уште



Пишува | м-р Љупчо Пренцов,
органizaциски секретар на ГРОМ -
Граѓанска иницијатива за Македонија

во старт, но ова некако му доаѓа како екстра-профит или акциза на луксузна стока.

На останатите помали албански партии, кои едвај стојат на стаклени нозе? Да, па тие

допрва треба да се етаблираат на политичката сцена. Значи, на сите им е добредојдена, посебно што влегоа во мекава, од која не можеше докрај да ги заштити дури ни големиот чадор кој нонстоп им е на располагање. Е сега, тоа што во предизборието и кампањата се колнеа дека ни случајно не седнуваат едни со други на маса, најверојатно мислеа на домашната трпеза. Ама кога станува збор за зелената маса на Еди Рама, тука работите добиваат нов квалитет... нешто помрсничко: „сеопфатна дебата за знамето, за химната и за државниот грб на Република Македонија, со цел државните симболи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничка рамноправност“. По тоа на Еди Рама не му гине удел во сеопфатната дебата, ако не и место во хим-

ната на Македонија. Море и да го опеат. Нешто како: „Гоце Делчев, Питу Гули, Еди Рама, Сандански....“

Всушност, да не се занесуваме. Сето тоа што Заев го најавуваше и ветуваше во бели ракавици, ама и поотворено, всушност, со платформата си доби своја рамка (како што ни порача од Берн, Рамковниот договор е мал, ни треба поголема рамка - еве ја!) и ни се испорача уште во првата недела по официјалното завршување на изборите. И за таа рамка, која сега е платформа, што би рекол Геро, втората по големина албанска партија во Македонија - СДСМ сè уште нема сопствен став. Го нема затоа што или Заев е лут зашто не беше повикан ниту во Приштина ниту во Тирана или, пак, затоа што има проблеми во партијата.

КОЛУМНА

Коалициските партнери, „Шарената револуција“, како и опозициската Левица и други слободни стрелци блиски до опозицискиот фронт, во старт ја осудија оваа платформа и искажаа огромно разочарување од неа. Очигледно, ниту мегафоните на опозицијата и нивните главни „опинионмејкери“ не мислеле дека Заев е толку сериозен во своите ставови, и во Берн, и во кампањата, па се најдоа и тие вчудовидени. Толку си веруваат меѓусебно!? А Заев очигледно успеа да ги „превесла“ и коалициските партнери и неговите поддржувачи и членството во партијата. А богоми и мудрите професори и академици кои беа најгрлатите.

Според мене, платформата на Еди Рама е реторика на класично враќање во 90-тите години од минатиот век. Уште во заднина фали да оди некоја песна од „Guns and Roses“ и впечатокот да биде комплетен.

Да се вратиме назад на комбинаториките. Често употребуваната фраза „вистината е како шило, кај и да ја сокриеш, ќе боцне и ќе излезе на виделина“, всушност, се случува. Видовме кој за што се залагал. Кој ја бранел државата, а кој ја предавал. „Коалицијата за подобра Македонија“ заслужено изби во пол-позиција, не само за формирање на оваа влада, која ќе биде, според мое мислење, со краток здив, туку уште повеќе, „да згази“ на следните предвремени парламентарни избори. На нив, веќе нема сомнеж, ќе добие повеќе пратеници отколку што бараше да има на овие избори, и тоа во најоптимистичката варијанта.

Како и да е, да не си ѝ во кожа на првата албанска партија - ДУИ, зашто е повеќе од свесна дека на утрешните локални избори не ќе може да освои градоначалничко место ниту во Струга, ниту во Чаир, ниту во Тетово или Гостивар без поддршката на оној што има националистичка рето-

рика, па јавно го кудат, а тајно го посакуваат. Да не си ѝ во кожа ниту на втората албанска партија - СДСМ, која не успеа, иако запнуваше од петни жили, со целата трговија со националните интереси и со сè што прифати да се одработува, а, сепак, не успеа да се дограби до власта, па сега само чека да ги презеде во раце жешките костени на платформата и докрај да се демаскира. А, со толку жештина во рацете не може да не изгори! Зашто, како што стојат сега работите, и коалициските партнери, и членството, и најголемите гласоговорници и лобисти повеќе од јасно сфатија: Со Заев нема играчка! Човекот е „all in“ или по нашки навлезен „до балчак“! За него нема назад!

Но, всушност, каде се преиграа? Независно од тоа дали ќе има влада формирана од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ или ќе се оди на нови избори, она што граѓаните од албанското малцинство во Македонија уште еднаш ќе им го испорачаат на нивните политички лидери и на гуруто Еди Рама е дека филмот со националистичките тотени, ставање јарболи од 100 метра, светлечки орли и слични фетиши е фаза која одамна е надживеана и одмината. Граѓаните Албанци, исто како и Македонците, многу повеќе го разбираат јазикот на економијата, просперитетот и квалитетот на живеење отколку празните флоскули и изнасилени постизборни платформи кои ветуваат нешто, а реално - ништо. Во нив нема ниту грам евроатланска перспектива или вокабулар на 21 век, она кон што тежнеат сите идеали на младите.

И повторно не можам да се изначудам како господинот Али Ахмети, кој деценија и пол е на политичката сцена во државата, не успеа да сфати дека легитимитетот за политичкото дејствување, конечно и за промовирање разно-разни програми и платформи, се добива од граѓаните на Република Македонија, а не од Тирана и од Приштина?! ■

ТРАМП



Пишува | Дžо Сџанковски

Тамам зацарува веќе два века подготвуваниот „нов светски поредок“ во режија на илуминатите и на сите нивни бескрајни мрежи и непознатливи игри, кои го дигнаа и урнисаа националниот карактер на државите произлезени од веќе уништените монархии во Европа, продукт на нивната таинствена работа и револуции, па комунизмот, па во меѓувреме фашизмот и нацизмот, па социјализмот како светски процес, за на крајот да триумфира либералниот капитализам и транс-националниот културолошки концепт, кога, еве, и тоа пропадна пред и да завладее во целост и за подолго време.

Не им успеа на Ротшилдови и на Рокфелерови, на Морганови и на Вартбурси, ниту на нивните слуги, како Сорос или кибернетските моќници, нити, пак, на сомнителни побожни типови, како Бил Гејтс или, пак, Ворен Бафет да опстанат на препораките на моќната американска масонерија, нити, пак, на нивната морничава Библија, насловена како „Морал и догма“ од патријархот на овие тајни друштва – Алберт Пајк. Ништо не остана, сè пропадна, а пропадна зашто е создадено од таков ентитет,

како што е човекот, а не од Бога. Или, ако сакате, не е од вселенскиот ум, туку само од една мала негова трошка, со преголемо мислење за себеси.

И, така, тоа што е вечно, твори вечни творби и вредности, а тоа што е ефемерно, исти такви вредности и создава. И тоа по којзнае кој пат повторно се потврдува.

Но суетата е моќна егзистенционална категорија, силно инкорпорирана во менталниот склоп на луѓето, и тоа не само кај богатите и општествено влијателните индивидуи, туку и кај сиромашните и мизерни орди, константно незадоволни пролетери и селани.

Но вистината е моќна и секогаш избива на површината, колку и да ја потиснуваме со енормни квантуми лаги.

И со пари, со тие минорни бонуси, со кои купувате стока, а понекогаш и души. Но, што ќе ви се такви души, кои можете да ги купите за пари? Ќе да се мртви души во прашање.

И така, пропаста се шири со ширењето на плутократското влијание, со нивните дијаболски и кржави финансии.



КОЛУМНА

Тоа што беше дизајнирано да зацарува како цивилизациски систем за следните илјада години, еве денес сме сведоци како се урива како кула од карти.

И нема праведник на планетата, што ќе жали по оваа тиранија зашто тоа што го создаваше во последниве времиња, оваа озлобена политичка и финансиска елита, се покажа како нечовечно, убиствено и крајно штетно по човештвото во целина. Да не говориме за минатите времиња, посебно за 20 век, кога низ стотици мали, гласни војни и низ два гигантски светски конфликта, првиот од 1914 година до 1918 година, а вториот од 1939 година до 1945 година, што одземаа стотина милиони човечки животи, оваа династија на општествено-политички дизајнери го малтретираше светот како никој досега.

И, конечно, системот што го создаваа со милијарди долари и со милиони убиства, сега ја достигна својата ентрописка фаза. Последната фаза пред колапсот.

Но, не дека немаше предупредувања за овој развиток на настаните. Многу умни согледувачи и промислувачи на човечкото општество во целина веќе ги антиципираа можните, а денес гледаме веќе и неизбежните последици од вакиот начин на управување на интернационалните афери. Предупредувањата доаѓаа сè повеќе и повеќе. Но, како владетелите од сенка и нивните истакнати марионети да не му обрнуваа никакво внимание на ова страшно, речиси библиско предупредување. Конечно, зошто и да му обрнуваат на толкава моќ и толкави пари?

Во својата безумност, базирана на илузорни вредности, од нив прифатени како догми, тие, едноставно, се шегуваа и поигруваа со овие можни закани и,

добро позиционирани во тврдините на нивните заблуди, продолжија уште пожестокото да малтретираат. Веројатно, низ страдањето на другите го добиваа задоволството на својата супериорна позиција како садисти.

Но, народите на светот не биле мазохисти, туку нормални луѓе, желни за сигурен, спокоен и хармоничен живот. На здравиот човечки дух и не му треба премногу. Напротив, претераното изобилство штети, тоа тежи и го изопачува човека правејќи го фриволен, плиток и тирански насочен на крајот.

И кога еден од најзаслужните современи лидери со епохална магнитуда – Владимир Путин, во еден свој говор во Сочи од 2007 година изјави, дека до 2016 година таканаречениот „нов светски поредок“ ќе биде урнат, сите западни неолиберални водачи слатко се насмејаа правејќи перверзни шеги на сметка на овој невиден визионер во светската политика.

Но кога оваа 2016 година се случи „Брегзит“, тие видно се вознемирија, а кога, пак, американскиот народ, на кој му дојде и преку нос, и преку глава од оваа белосветска олигархија и го избра харизматичниот слободен играч на пребукираната политичка сцена во САД – Доналд Трамп, е тогаш сфатија дека овој пат, навистина, му дошол крајот на нивното аздисување.

Сега им е виновен Путин, Асанж или Сноуден, сега им се виновни американските осиромашени работници и угнетените народи на светот.

Но, предочна е. Сега веќе се подготвува големиот светски карневал, каде што сите овие гадови ќе почувствуваат како е да си на менито, нешто, што ни на сон не го очекувале.

Но, тркалото на судбината постојано се врти. ■



ПО ДЕЦЕНИИ ЗАПОСТАВУВАЊЕ И ОСТАВЕНА НА ЗАБОТ НА ВРЕМЕТО

МАКЕДОНСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА ДОБИВА НОВ СОВРЕМЕН ЛИК

Новите возови внесоа нова димензија во патувањата и во транспортот. Последната добра вест во овој дел е потпишувањето договор за набавка на четири нови електрични локомотиви, кои треба да обезбедат доближување на европските и светски стандарди, поголема безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај, енергетска заштеда, заштита на животната средина

Пишува | Александрија Сџевковска

Македонија, конечно, добива модерна железница по европски стандарди. Се инвестира во обнова на возниот парк, се набавија нови патнички и товарни возови, се градат нови и се рехабилитираат постојните пруги, се реконструираат железничките станици. Квалитетот на железничкиот транспорт е подигнат на ново, повисоко ниво. Сега граѓаните имаат избор, можат да патуваат со воз и да се чувствуваат како луѓе, а не како претходно да се туркаат, да им дува ладно во зима, да горат од жештина во лето. Едноставно, до минатата година беше крајно недостојно да се избере возот како превозно средство. Сега ситуацијата е целосно сменета, и тоа на подобро. Новите возови внесоа нова димензија во патувањата и во

транспортот. Последната добра вест во овој дел е потпишувањето договор за набавка на четири нови електрични локомотиви, кои треба да обезбедат доближување на европските и светски стандарди, поголема безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај, енергетска заштеда, заштита на животната средина. Инвестицијата е вредна осум милиони евра. Парите се обезбедени од Европската банка за обнова и развој, а се реализира



во рамки на проектот за обнова на возниот парк.

■ **Набавката на четири нови електрични локомотиви, практично, значи обнова на возниот парк по 40 години, доближување до европските и светски стандарди, обезбедување поголема безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај, поголем број патници, поголема брзина, енергетска заштеда, заштита на животната средина, ефикасно работење и повисоки услуги** - истакна генералниот директор на „МЖ Транспорт“, Никола Костов, по потпишувањето на договорот со претставници на кинеската компанија „ЦРРЦ Џуџоу“.

Набавката на новите локомотиви ќе значи и подобрување на квалитетот на услугите во товарниот превоз за стопанството во Република Македонија, но и меѓународната трговија. Од кинеската компанија сметаат дека Македонија е важна југоисточна железничка транспортна зона.

■ **Ќе добиете сигурни, безбедни производи со врвни карактеристики и со прекрасен изглед, веќе набавените шест**

електрични возови се само предвесник на пријателството што се продлабочува - изјави Жо Квинк Хе, претседател на „ЦРРЦ Џуџоу“.

Од МЖ информираат дека во планот за набавки биле предвидени три електрични локомотиви, но заради ефикасно спроведување на Проектот за обнова на возниот парк, успеале да направат заштеди на претходно спроведените проекти со што оваа набавка има можност да се зголеми за уште една локомотива. Ова е втор проект што го реализираат македонската влада и „Џуџоу“, по првиот за набавка на шест нови патнички возови.

Инвестицискиот циклус во железницата е вреден 600 милиони евра. Децении и децении назад се чекаше кога по нашите пруги ќе возат модерни возови како во развиените земји. Тоа се случува сега бидејќи тоа што е ветено пред граѓаните, конечно, и се остварува. Со набавените возови се покриваат 60 проценти од линиите во земјата, со што значително се освежи железничкиот транспорт. Електричните композиции сообраќаат по Коридорот 10, каде што пругата е електрифицирана.

Освен во патничкиот, се инвестираше и во товарниот железнички транспорт. Веќе се набавени и пуштени во употреба новите 150 товарни вагони, инвестиција вредна 13 милиони евра. Со новите товарни вагони се зголемува искористеноста на железницата бидејќи бизнисмените знаат дека стоката ќе стигне сигурно и навреме до крајната дестинација.

Новиот договор за набавка на четири нови електрични локомотиви лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ја најави уште минатата година.



■ **За поефикасен транспорт на стока и за поефикасен транспорт на патници, а во рамките на проектот за обнова на возниот парк, ќе се набават и три нови електрични локомотиви, за што ќе инвестираме дополнителни седум милиони евра** - објави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Ако порано патувањето со воз беше синоним за лошо искуство, сега работите се целосно променети.

■ **За годинава се најавени пет нови возови, покрај набавката на четири електрични локомотиви. Ова значи 100 проценти обновување на железничкиот сообраќај и подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните на Република Македонија. Сепак, обновата на возниот парк нема да значи и повисоки цени за граѓаните. Цените ќе останат исти, така како што беше и ветено** - најави првиот човек на „МЖ Транспорт“, Никола Костов.

Во изминатив период се вложија значителни средства во репарација и во одржување на возниот парк. Набавката на новите возови нема да значи дека старите, кои се во возна состојба, ќе бидат фрлени, напротив, ќе се користат на кратки релации. ■

Рекоа, не порекоа



НИКОЛА ГРУЕВСКИ

Ако ВМРО-ДПМНЕ како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на голема врата во владата, и тоа најмалку два мандата по ред. За мене се најважни интересите и на Македонците и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и Албанците.



ТАЊА КАРАКАМИШЕВА

Во согласност со Уставот, може да има само еден мандатар. Уставот не предвидел резервен или втор мандатар. Ниту Уставот, ниту Законот за влада, ниту Деловникот на Собранието, ниту кој било друг правен акт во земјата не регулира резервна варијанта, која би се применила ако мандатарот не успее да состави влада во уставниот рок од 20 дена.



ЉУБОМИР ФРЧКОСКИ

Платформата на т.н. албански блок партии за, според нив важните прашања на основа на кои ќе преговараат за влез во владата на Македонија, е големо разочарување! Не знам кој и како ја составувал, кој им помагал, каде ја составувале, но е документ што, објективно, му помага само на ДПМНЕ и Груевски и на ДУИ и Али Ахмети за обнова на своите урнати позиции, а на Албанците во Македонија не може да им помогне со ништо или близу до ништо.

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА



Џорџ Сорос

БОЖЕСТВЕНИОТ ЛУЦИФЕР

Роген на:
12 август 1930 година

Националност:
Евреин нацист

Политичка определба:
комунист соросоид

Милијардерот Џорџ Сорос е личност што го осакати векот. Волк во јагнешка кожа, филантроп што го покорува светот со фашистички методи.

Неговите дела се страшни до нестварност, а ликот извртен до митски граници. Тие што не го почувствувале на својата кожа, ако останат такви, веруваат дека тој е замислениот негативец во кого се вперува прст зашто некој, едноставно, мора да биде виновен. Но, Луцифер постои во човечки облик, има 86 години и комплекс на божество. Тој е разгаленото детиште, кое е навикнато да тера по свое, а кога светот не му е наклонет,

плаќа за да остане во игра. А кога парите нема да му ја задоволат страста – ги вклучува соросоидите.

Неговата војна не е крвава, но е болна, како ракот. Го разјадува системот една-тре, создава паразити, соросоиди, а соросоидите со многу пари стануваат многу гласни. Така ткивото се самоуништува, паразитите гризат, а Сорос се храни со своите фантазии дека е Бог.

Откако апсолвиралме дека злото има човечки лик, да го погледнеме преку македонското огледало. Во него ќе ги видиме гласните Милчин, Героски, Хелсиншки, цела армија НВО, од борци за правата на тревките и на пеперугите, до борци за човекови права, сите впренати во исто рало, со полни мегафони со горчливи бонбони.

■ „Невладините организации во Македонија Сорос

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

ги направи модерна армија. Денес битката не е со пушки и со пиштоли како пред 100 години, туку со НВО, корумпирани медиуми и со новинари и со влијание на моќни странски медиуми и моќни странски влади за нивната политика кон една земја да ја насочат во правец на неговите цели. Тоа е реалноста и, за жал, така дејствува Сорос. И тогаш тие прават што сакаат. Те гмечат, те сукаат како тесто. Ќе те направат и криминалец, и крадец, и предавник, и идиот, и неспособен, и монструм, сè што ќе наумат. Па, оди потоа ти излези на избори. Ќе ти измислат триста афери, купишта лаги и дезинформации, едно зборувајќи, друго се пренесува итн.“, пластично објаснува претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, во мегаинтервјуто за „Република“.

Пред Нова година, Сорос објави колумна со која на светот му ги честита празниците со зборовите „Ова не е време на нормална состојба. Ви посакувам сè најдобро во светот оптоварен со проблеми“.

Да, светот е, навистина, оптоварен, но е оптоварен со гневот на разгалениот мегаломански политички манипулатор, кого процените го издадоа. Милионите ги вложи во губитникот и ја загуби Америка. Ситните пари ги вложи во Заев и остана и без трошната Македонија. Сорос останува и без ЕУ. Германија веќе не му е симпатична, а Русија одамна не игра на неговата мелодија. Затоа, Сорос вели дека демократијата е во криза.

„Отворените општества се во криза, а различни форми на затворени општества, од фашистички диктаторства до мафијашки држави, се

во подем. Како можеше да се случи тоа? Единствено то објаснување што можам да го најдам е дека избраните лидери не успеале да ги исполнат легитимните очекувања и аспирации на гласачите и дека таквиот неуспех довел до разочарување на електоратите од преовладувачките верзии на демократија и капитализам. Многу едноставно, многу луѓе се чувствуваат како елитите да им ја украле нивната демократија“.


Единствениот грев на избраните лидери е што лидерите ги избрале националните интереси, а не интересите на божествениот Луцифер. Македонските граѓани деветпати гласаат за истата опција, сигурно деветпати не погрешиле во изборот.

■ „Неговата фондација и според финансиски и според кадровски потенцијал е најмоќна фондација во светот, која има политички цели. Сорос решил своето богатство да го употреби за да остварува влијание во две насоки – идеолошко кон создавање т.н. отворени општества и финансиско преку шпекулации и однапред познати политички резултати во одредени земји за да профитира на берзата.

По некое време, цели институции, цели министерства, можеби, и цели влади и нивни разузнавачки агенции се инфицирани со неговите гледишта, со неговата идеологија, со неговиот поглед и цели. Дополнително, и самите тие си наоѓаат некој дополнителен интерес од таквото дејствување и тераат со сите сили, а ние тука разговараме за Заев или за СДСМ... Каков Заев, какви бакрачи...“, објаснува Груевски, чијашто партија 25 години работи под товарот на гневот на луцидниот Луцифер. ■ (РР)


Рекоа, не порекоа

СОЛЗА ГРЧЕВА



Фрчкоски се прашува кој им ја пишувал платформата на Албанците од која тој паднал во несвест?! Еве да му помогнам. Драфтот се напиша во Берн, целиот текст во Тирана, а се завери кај нотар во Приштина. И да го прашам. Има некој кој (му) поверува дека 70.000 гласови се добиле за „граѓанска опција“? Е еве ги „граѓанските“ барања.

МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА



Во листата наречена платформа нема ниту збор за партиципацијата на граѓаните. Нема ни збор за тоа дека ќе се слушнат барањата на граѓаните, дека ќе се бара мислење од граѓаните, дека граѓаните ќе бидат тие што ќе го определуваат идното дејствување. Листата наречена платформа е октроисан документ, кој им се наметнува на граѓаните и ги лишува од основното демократско право да влијаат врз процесите на одлучување.

РАМАДАН РАМАДАНИ



Ја поддржувам заедничката декларација на ДУИ и на двете коалиции на партии. „Лајк“ за активно учество во добрососедски односи, името и симболите на државата. Химната и грбот останале уште од ОРД иако досега не споменати се заборавајќи како тема. Упорното наметнување на прашањето за името и како прашање на идентитетот на државата донесе до ова за идентитетот на државата да треба да се прашат сите. „Лајк“ и за контрола на распределба за општини и за региони, што е нешто што треба сите да го поддржат.



БОЖИКНА ЖЕЛБА ЗА НЕУТЕШНИТЕ ДЕМОКРАТИ

Мојата единствена желба овој Божиќ е демократите да најдат мир, да продолжат понатаму и, конечно, да ги прифатат резултатите од изборите.

Би сакала да разберат дека републиканците мораа да издржат осум празнични сезони со левоориентираните претседател и успеа да преживеат и да се вратат среде граѓанската војна што се одвива во нашите сопствени редови.

Откако неприципиелните електори не успеаја во обидот да ги променат резултатите во Изборниот колеџ, демократите ја загубија секоја надеж за да го спречат Доналд Трамп да стане следниот американски претседател. Треба да се прифати реалноста и републиканците може да им дадат совет како да се соочат со тоа.

Републиканците сочувствуваат со болката бидејќи и самите загубиле на два избора по ред. Некои републиканци од естаблиш-

ментот сè уште се обидуваат да се соочат со фактот дека Трамп ја победи династијата Клинтон на општите избори.

Но, иднината е светла и надежна. Економските показатели во последните 10 години се на високо ниво како што претседателот Обама ја напушта функцијата. Индустрискиот индекс „Доу Џонс“ достигна рекордно ниво. Да се надеваме дека оваа економска возбуда ќе се пренесе и на демократите.

Обично претседателите ги пренесуваат својата мудрост и позитивен поттик за следниот врховен командант, но тоа не беше случај со семејството Обама. Во интервју со Опра Винфри, Мишел Обама зборуваше за тоа колку беа болни изборите и за тоа дека Америка сега ќе се чувствува безнадежно. И покрај првичните заложби на Обама да му даде шанса на Трамп и да обезбеди непречена транзиција на власта, од тоа останало само празни зборови кога тој продолжи да ги политизира обвиненијата дека Русија интервенирала во изборите.

Постизборниот период е една долга терапевтска сесија за демократите, од кои многумина останале во состојба на гнев и на негирање. Многу демократи се држат до идејата дека изборите биле наместени. Дури и претседателот на кампањата на Клинтон, Џон Подеста, се сомневал дали изборите беа „фер и слободни“, а верува и дека Русите се виновни за поразот на нивниот кандидат. Одрекнувањето и неподготвеноста да се прифати реалноста нема да им помогне на демократите да заздрават од поразот и да продолжат напред.

Веќе неколку недели по изборите, многу демократи продолжуваат да ја префрлаат вината на други за нивната загуба, без разлика дали се тоа Русите или директорот на ФБИ Џејмс Б. Коми. Тие не можат да разберат како некој би гласал за Трамп. Поранешниот претседател Бил Клинтон дури и отиде толку далеку што во едно интервју рече дека Трамп „не знае многу работи, но знае како да се налути и да ги натера белите луѓе да гласаат за него“.

Но, Клинтон не успеа да ја научи вистинската лекција од изборите во ноември: дека загубија глобалниот елитизам и личната политика, а победија американскиот национализам и ефективната економска порака.

Важно е да се разбере дека Трамп, како и Обама, создаде движење и трансформираше политичка партија. Иако Клинтон беше безбеден избор за демократите, таа не успеа да го подигне ентузијазмот на редовните членови и не успеа во своите пораки, политичка стратегија и работа на терен.

Нејзината кампања собрани стотици милиони долари, но, сепак, лошо ги распредели средствата и ги игнорираше молбите на локалните партиски активисти за помош во клучните држави. Нејзината кариера, веројатно, никогаш нема да се опорави од 2016 година, но доаѓа време кога човек ќе собере сили, ќе научи од своите грешки и ќе сфати дека старата политичка платформа не е гаранција за победа на следните избори.

Обама веќе зборува за своето следно работно место како откривач на таленти за неговата партија, кое би можело да помогне да се обнови исцрпеното раководство на демократите. Првата борба ќе биде трката за претседател на Националниот комитет на демократите, каде што министерот за труд Том Перез ќе се натпреварува против контроверзниот конгресмен од Минесота Кит Елисон. Победникот ќе помогне да се обликува Демократската партија за наредните неколку години и ќе одреди во која насока треба да се движи.

Се надевам дека народот може да најде заеднички јазик во деновите што следуваат и да се овозможи мирна транзиција, која е важна и е уникатен дел од историјата на американскиот народ. Овој Божиќ јас ќе се молам за мир на земјата и за добра волја кон сите. Особено за моите демократски пријатели. ■

Извор | Пишува Мерседис Слай за „Вашингтон џајмс“
Превод | Ана Цвејаноска

SAMSUNG SMART TV 48"

99 ДЕНАРИ
МЕСЕЧНО

со Magenta L

SAMSUNG



SAMSUNG A5 (2016)

99 ДЕНАРИ
МЕСЕЧНО

со Magenta L

НОВАТА MAGENTA 1
ПОДАРОК ОД СРЦЕ
ЗА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО!

Оваа зима одберете ја новата Magenta 1 и уживајте во најдобрата телевизија – MaxTV, најстабилниот интернет за дома, два постпејд броја со неограничени разговори и двојно повеќе од најдобриот мобилен интернет. Плус, доколку не го искористите целиот мобилен интернет, може да го зачувате и користите и наредниот месец!

Не пропуштајте ја специјалната промоција и со секој Magenta 1 пакет одберете смартфон, таблет или телевизор по неверојатна цена.

T . .

Понудата е со ограничен временски период. Сите цени важат со Договор за фамилијарен буџет, на 48 рати во Magenta 1 L. Вкупната цена за купување на уредите на 48 рати е 4.752 денари со годишна камата од 9,65%. Понудата за двојно повеќе интернет се однесува на сите корисници кои ќе активираат Magenta 1 во промотивниот период и важи 24 месеци. Попустот од 25% важи за договор на 2 години.

ЗАШТЕДЕТЕ
-25%
ВО MAGENTA 1
ЗА СЕКОГОДАШ

SAMSUNG GALAXY
TAB S2 9.7" 32GB (WI-FI)

99 ДЕНАРИ
МЕСЕЧНО

со Magenta L

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ВЕРАТА И ВЕРУВАЊЕТО ИСПРЕПЛЕТЕНИ ВО ВОДАТА,
СОНЦЕТО И ЧИСТОТАТА

ОД БОГОЈАВЛЕНИЕ ПОЧНУВАМЕ БЕЗГРЕШНИ - ХРИСТИЈАНИТЕ ИМ ЈА ЗАТВОРААТ ВРАТАТА НА ДЕМОНИТЕ

Според христојанското верување, светата тајна претставува чин на преобразба. Исус Христос не само што ги спасува луѓето, туку и им ги простува гревовите и ги преобразува нивните животи. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живеење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина

Пишува | Кашерина Мишиќ



ЖИВОТ

На прагот сме на уште една година, уште 365 дена во кои природата и човекот ќе се испреплетат во немоќта на совршеното суштество да ја спознае величествената мајка. Верата и народниот светоглед повторно ќе му понудат прибежиште на човекот исплашен од непознатото, а тој ќе треба да одлучи кому да му ја подаде раката. И верата и човекот ќе се обидат да ја објаснат природата, секој на својот јазик, со своите зборови, во својот свет. Водата, Сонцето, чистотата на природата се столбовите и на верата и на верувањето.

Христовото раѓање е зад нас, а пред нас е неговото крштевање. Така, со јазикот на народот од Христовото раѓање до Богојавление течат 12-те некрстени денови, денови кога по земјата шетаат духови, лоши сили и демони. „И водите тогаш се нечисти, опседнати со лоши духови. Водата во овие некрстени денови е леунка, крстот е врзан, немоќен, нема сила да ги протера духовите“, вели народот, а со речникот на природата овие денови ја означуваат разликата меѓу сончевата и месечевата година,



која изнесува точно дванаесет дена. Во дванаесетте некрстени денови завршува зимската краткодневица и се раѓа новото Сонце. За христијанството, пак, крштевањето е една од седумте свети тајни - крштевање, миропомазание, евхаристија, покајание, свештенство, брак и елеосвештенство.

Самиот пристап на православниот христијанин во црквата претставува света тајна. Според христојанското верување, светата тајна претставува чин на преобразба. Исус Христос не само што ги спасува луѓето, туку и им ги простува гревовите и ги преобразува нивните животи. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живеење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само дванаесетте т.н. некрстени денови туку и циклусот зимски празнувања во кој спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Нова година (Василица).

ЗА КРСТИТЕЛОТ, ЗА КРШТЕВАЊЕТО

Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува на 19 јануари. Меѓу

евангелските личности околу Спасителот тој има посебно место: и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на Крстител на луѓето за покајание, и како Крстител на Месијата, најпосле и според трагичното заминување од овој живот.

„Се одликуваше со толкава морална чистота што навистина можеше попрво да биде нарекуван ангел одошто смртен човек. Меѓу сите пророци свети Јован е единствениот кој можел и со рака да го покаже оној за кого пророкувал.“

Крштевање значи потопување и се изведува преку потопување во водата. На тој начин верникот излегува од водата измиен од гревовите. „Според Јован Дамаскин Христос се крсти за да ги уништи главите на демоните во водата, бидејќи постоело сфаќање дека демоните живеат во водата; за да



го измие гревот и да го погребат целокупниот стар Адам во водата, за да го освети Крстителот, затоа што не го освети Претечата Христа туку Христос го освети Претечата, кога последниов ја стави својата рака врз Христовата глава“.

ХРИСТИЈАНСКО ПРАЗНУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Долги се и замрсени косите на народната и христијанската традиција. Во Македонија црквата прифатила многу елементи од претхристијанското празнување на еден од најголемите христијански празници.

Загледан во небото, чекајќи го раѓањето на Сонцето претхристојанскиот човек верувал дека точно на полноќ кога ќе се отвори небото, богот-давател Дајбог ќе им ги исполни желбите на сите што будни ќе го дочекаат часот.


Народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, зашто на тој ден Исус Христос е крстен од свети Јован Крстител во реката Јордан. Се празнува два дена. Првиот ден 19 јануари, освен Богојавление и Водици уште се вика и Војордање и Машки Водици, а вториот ден 20 јануари, Собира на свети Јован Кр-

стител уште се вика и Женски Водици. Како што забележал Кузман Шапкарев, во минатото во Скопје бил познат обичајот капење на младоженците. На првиот ден од празникот ги капеле зетовците и машките деца првенци, а вториот ден невестите и женските деца, исто така, првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален обред ги попрскувал со пеана (светена) вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по коледница одат само мажите, а вториот ден само жените.

Водици се празнува во поголеми или помали групи што се викаат компании, кумства или

братства. Некаде тие групи се формираат по маала, а некаде по фамилии. Сите членови од компанијата се сметаат за роднини и меѓусебно се обраќаат со „светијоване“, „побратиме“ и сл. Според дамнешните сфаќања што ги прифатила и црквата кумството е сродство, па за кумовите како и инаку за крвните роднини важи законот за егзогамијата. Секоја компанија има свој кум кого уште го викаат и свети Јован. Тој го чува крстот една година од едни до други Водици. Менувањето на кумството се врши по строго востановен ред, најчесто по старост.

К. Шапкарев забележал дека во некои села во Охридско крстот, а со тоа и кумството се откупувале со наддавање.



ФРЛАЊЕТО НА КРСТОТ – ОТФРЛАЊЕ НА МОРАЛОТ

На Богојавление главен настан е фрлањето на крстот во водата. Во Охрид крстот се фрла во езерото, во Скопје во Вардар, а по селата во реките откако претходно ќе се направи голем вир. Крстот го фрла попот откако ќе отпее молитва. Во минатото по крстот скокале неколку момчиња, но во непарен број. Тој што ќе го извадел крстот од водата добивал подароци.

Со годините нивниот број растел, а во последните години по крстот во Скопје и во Охрид скокаат и по педесетина верници.

Модерните времиња донесоа модерни подароци, а тие алчни и божемни верници. Телевизор, компјутер, лаптоп, шпорет, фрижидер, машина за алишта. Како растеа наградите така растеше и бројот на оние кои се пријавуваа за скокање во водите на Вардар. Последните години секоја водојавленска манифестација завршуваше со некоја комична ситуација, сè до 2014 година која ќе остане забележана по срамниот потег на верниците во Скопје и остриот рез на црквата. „Во Скопје верниците се степаа за наградите“ е последниот наслов кој ќе потсетува дека житото постојано треба да се прочистува од каколот, а верниците од среброљупците. Затоа црквата пресече: „Од следната година подароците ќе бидат сведени на минимум. Ќе се дава само икона и секако, крстот што ќе го фати најсреќниот“.

Оваа одлука се покажа како вистинскиот потег. Не опадна интересот за светиот крст, но се промени структурата на оние кои го фаќаат. Последните две години Водици се прославува величествено, без циркуси и телевизори. Иако пријавувањето сè уште е во тек, интерес има и годинава. Острата зима и поларниот студ несомнено ќе бидат предизвикот со кој ќе треба да се избораат верниците кои ќе одлучат да го фатат крстот. ■

СТУДЕНОТО ВРЕМЕ ПОВОЛНО ВЛИЈАЕ НА ШИРЕЊЕ НА ГРИПОТ

Во услови на студено време и релативно ниска влажност на воздухот (студениот воздух има пониска влажност) по кашлање и кивање вирусот на грип останува подолго време во воздухот, па веројатноста да се вдише е поголема, вели д-р Микиќ

Разговараше |
Александра М. Бунгалеvsка

Иако е широко распространето мислењето дека грипот не вирее на студено време какво што имаме во овој период од годината, оваа заразна болест во услови на студено време и релативно ниска влажност на воздухот останува подолго време во воздухот. Поради студеното време, поретко се проветруваат просториите во кои се престојува, така што веројатноста да се вдише е поголема, вели во интервју за „Република“ специјалист д-р Владимир Микиќ од Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

ИЈЗ е задолжен за следење на состојбата со заразните болести, а последната анализа покажа дека има двојно зголемување на заболени од грип во споредба со минатата година.

■ **На што се должи двојното зголемување на заболени од грип во споредба со минатата година?**

МИКИЌ: Повеќе фактори влијаат врз сезонското појавување на грипот. Ниската температура кон крајот на годината поволно влијае врз ширење на вирусот на грип. Вирусот на грип подобро преживува и се шири во услови на ниска температура. Поради ниската температура, луѓето поминуваат подолго време во затворени простории, кои ретко се проветруваат, што ја зголемува можноста за пренос на грип доколку во истата просторија престојува лице заболено од грип.

■ **Кога се прогласува епидемија од грип?**

МИКИЌ: Постојат повеќе фактори за прогласување епидемија, кои не се исти за различни заболувања. За одредени заразни заболувања и два поврзани случаја се доволен сигнал да се прогласи епидемија. Факторите што се земаат

предвид за прогласување епидемија се: бројот на заболени лица, оптоварување на здравствениот систем, тежина на болеста, бројот на тешки форми/смртни исходи, потреба од вклучување други министерства во одговор на епидемијата итн.

Грипот по правило се јавува во епидемиска форма, што значи голем број заболени за релативно краток временски период. Во овој случај не е прогласена епидемија затоа што и покрај големиот број заболени лица, бројот на тешки форми е мал, а сите предвидени мерки за справување со епидемијата се во надлежност на Министерството за здравство.

■ **Што покажуваат вашите податоци, кој дел од населението најчесто заболува од грип, во која возрастна група има најмногу заболени?**

МИКИЌ: Епидемиолошките податоци за бројот на пријавени случаи на грип, заболувања слични на грип и лабораториски потврдени случаи на грип укажуваат на ран почеток на сезоната, а неделниот број ја надминува грани-

цата на многу висока активност (првпат по пандеиската сезона 2009/2010). Оваа недела на територија на 13 ЦЈЗ/ПЕ се регистрира многу висока активност.

Како и претходната, во 52. недела најголем број заболени (6.247), односно 65,9 проценти од сите случаи се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, што не претставува значајна промена на процентуалното учество од претходната недела (66,1 проценти). Во пријавените случаи од 52. недела, децата на возраст од 5 до 14 години учествуваат со 18,4 проценти (1.745), лицата над 65 години со 9,8 проценти (928) и децата од 0-4 години со 6,0 проценти (565).

Најголем број заболени од 753,9/100.000 жители е регистриран кај децата на возраст од 5-14 години, кај децата на возраст од 0-4 години тој изнесува 486,3/100.000, кај лицата на возраст од 15-64 години е 428,1/100.000 жители, а кај најстарата возрастна група е регистриран најмал број заболени од 354,0 на 100.000 жители.

■ **Дали очекувате високиот број на заболени да продолжи и во наредните неколку недели?**

МИКИЌ: Иако зимскиот распуст на училиштата може да го ублажи интензитетот на ширење на грипот, се очекува високиот број на заболени да се одржува и во наредните неколку недели.

■ **Дали студеното време ќе го намали бројот на заболени од грип?**

МИКИЌ: Спротивно на вообичаеното мислење, студеното време поволно влијае на ширењето на грипот. Во услови на студено време и релативно ниска влажност на воздухот (студениот воздух има пониска влажност) по кашлање и кивање вирусот на грип останува подолго време во воздухот, па веројатноста да се вдише е поголема.

Дополнително, вирусот преживува подолго време на предмети и површини во услови на ниска температура, па вирусот може да се шири и доколку се допрат вакви предмети, а потоа се допре уста, нос или очи.

Да се избегнува собирање и престој во простории каде што престојуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе што се болни или кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура

■ **Кој тип грип е изолиран, односно преовладува во Македонија?**

МИКИЌ: Во текот на 52. недела од 2016, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје се тестирани 24 примероци, од кои 17 или 70,8% се позитивни, сите на А/НЗ.

Досега во вирусолошката лабораторија на Институтот се тестирани вкупно 78 биолошки материјали од рутинскиот и сентинел надзор - од амбулантски и болнички лекувани пациенти, од кои 26 (33,3%) се позитивни за присуство на вирусот на грип, и тоа Influenza A/H3.

■ **Кога го очекувате најголемиот пик на грипот во земјава?**

МИКИЌ: Иако е неблагодарно да се предвидува текот на една сезона на грип, имајќи ги предвид сите фактори и епидемиологијата на вирусот на грип, најголемиот број, или пикот, го очекуваме токму во овој период - крајот на 2016 и првите неколку недели од 2017 година.

■ **Иако е сезона на грип и Институтот за јавно здравје веќе ги соопшти препораките околу оваа заразна болест, да ги повториме најважните работи и на што треба да внимаваат луѓето?**

МИКИЌ: Да се избегнува собирање и престој во простории каде што престојуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе што се болни или кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура.

Одржување лична хигиена и често миене на рацете.

Да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат.

Препорачливо е топло, слоевито облекување, топли бањи.

Да се пијат топли напатоци (чаеви и супи), овошни цедени сокови, вода со лимон.

Да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Се препорачуваат продукти богати со витамин Ц (цитрони, лимони, портокали, пиперка). Доколку не се располага

секогаш со свежи прехранбени продукти, може да се користат и мултивитамински напатоци и препарати. Како дополнителни средства може да се користат препарати на база на прополис, ехинацеа, мед, ѓумбир, лук и сл.

Практикување здрав начин на живот и здрави навики, вклучително добар сон и одмор, здрава храна, одржување на физичката активност и намалување на стресот. Силниот имунитет ќе ви помогне да останете здрави или полесно да се справите со грипот и со заболувањата слични на грип.

■ **Доколку имате грип или заболување слично на грип:**

Останете дома и не одете на работа, во училиште или на места каде што има многу луѓе.

Одморајте се и земајте многу течности и лесна храна!

Избегнувајте блиски контакти со лицата со кои живеете, не примајте посети додека сте болни!

Ставајте маска/шамивче на устата и на носот кога контактирате со своите блиски во домот, кога кашлате и кивате!

Мијте ги рацете со топла вода и сапун - често и темелно, особено по кивање или кашлање!

Користете влажни марамчиња што содржат алкохол или средство за дезинфекција на рацете!

Избегнување допирање на очите, носот и на устата со раце!

Отстранете ги или дезинфицирајте ги загадените предмети од околината адекватно!

Проветрувајте ја често просторијата каде што престојувате додека сте болни!

Ако сте во група на лица под висок ризик од компликации (над 65 години и под 3 години, имате хронични заболувања) или доколку симптомите на болеста се влошуваат или траат повеќе денови - побарајте лекарска помош! ■

ЗАБОРАВЕНИ ПЕСНИ СО АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА



За концертот се избрани песни што веќе ретко се слушаат, како „Свонче свони“, „Да сум бистра вода“, „Легнала Ѓурѓа на рамно гумно“, „Три години, лудо, болна лежам“, „Три билбила поев“, „Слегов долу во визбата“..., а две песни од програмата воопшто не се изведени досега

Пишува | Невена Појовска

Традиционалниот василичарски концерт во Македонската опера и балет годинава ќе се одржи на 12 јануари и е насловен „Забора-вени песни“. За разлика од претходните концерти, кога на сцената во МОБ гостуваа повеќе солисти, овој пат ќе пее само Андрејана Јаневска, со оркестарот на Македонската опера и балет.

На репертоарот ќе бидат традиционални македонски песни во аранжман на Илија Пејовски.

■ Ми претставува чест што сум првиот солист што настапува на овој настан со целовечерен концерт. Особено ми е мило што тоа е во соработка со еден од најдобрите македонски аранжери, маестро Илија Пејовски. Уште помило ми е што ќе ме придружува оркестарот на МОБ. Режиер е Љупка Јакимовска, веќе докажана со своите врвни претстави, а диригент е маестро Бисера Чадловска, која е наша најпозната оркестарска диригентка - вели Андрејана Јаневска.

Насловот на концертот „Забора-вени песни“ произлегол токму од тоа што Андрејана и Илија подготвиле забора-вени традиционални македонски песни, дополнети со најпопуларните македонски традиционални хитови. За концертот се избрани песни што веќе ретко се слушаат, како „Свонче свони“, „Да сум бистра вода“, „Легнала Ѓурѓа на рамно гумно“, „Три години, лудо, болна лежам“, „Три билбила поев“, „Слегов долу во визбата“..., а две песни од програмата воопшто не се изведени досега. За една од песните ќе биде употребена тамбура на која ќе свири Стевче Стојчевски, изведувач на традиционални инструменти.

Солистката Јаневска ќе ја запознава публиката со компо-

зициите кажувајќи за секоја од нив каде била снимена, кој прв ја испеал итн...

■ Пејовски, беше аранжер на мојата прва песна „Те сакам бескрајно“, која ја изведов во дует со Пеце Огненов на

Скопскиот фестивал во 1998 година. Сакавме да направиме интересен спој со нашите традиционални македонски песни. Традиционалните македонски песни, на некој начин, се меч со две остри-ла, имаме примери за многу

препеани песни, некојпат тоа звучи добро, некојпат лошо. Линијата е тенка и не треба да се премине во некакво сквернавење. Но, ве уверувам дека овој концерт ќе биде нешто сосема поинакво и со аранжманите на Илија Пејовски ќе дадеме друг призвук. Голем предизвик ми претставува и тоа што ќе настапам пред своите колеги од МОБ, каде што работам - вели Јаневска.

За соработката на Македонската опера и балет со Илија Пејовски, Сони Петровски вели дека тој е избран како еден од најпознатите македонски аранжери.

■ Воедно, Македонската опера и балет со оваа соработка, всушност, сака и да му оддаде признание на овој голем уметник, но и го прославува 70. роденден на господинот Илија Пејовски. За жал, тој не може да присуствува на концертот бидејќи во моментов работи во Германија на аранжмани за друга кука - вели Петровски.



Оваа година МОБ воведува една новина. Имено, за концертот за Василица ќе биде избран кум на МОБ.

■ По завршувањето на концертот, во фоајето на МОБ, ќе се одржи коктел под покровителство на Македонската опера и балет, на кој ќе биде поделена погача со паричка. Тој кому ќе му се падне паричката, ќе биде кум на МОБ во наредните 365 дена, и како награда ќе добие бесплатни билети за сите настани во продукција на МОБ. Воедно, кумот нема да има никакви обврски спрема МОБ - ни рече Горан Цветковиќ, директор на маркетинг во МОБ.

Василичарскиот концерт по повод Стара нова година МОБ го организира од 1993 година и се вбројува меѓу најпосетените концерти. ■



„Париз, дождлив ден“ од Густав Кајбот



„Париз, дождлив ден“ е слика од 1877 година на францускиот сликар Густав Кајбот (1848 – 1894). Ова е негово најпознато дело. Денес оваа слика се наоѓа во Чикаго.

Таа е слика со природна големина и изгледа како портал кој со еден чекор ќе ве однесе на улиците на Париз. Кајбот е претставник на импресионизмот. ■

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА

1
СКРИЕНИ БРОЈКИ
HIDDEN FIGURES

Заработка: 22.800.000 \$

Жанр: драма
Режија: Теодор Мелфи
Актери: Тараји П. Хенсон,
Октавија Спенсер,
Џанел Монае

2
РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД
ВОЈНА НА СВЕЗДИТЕ
ROGUE ONE:
A STAR WARS STORY

Заработка: 22.100.000 \$

Жанр: акција
Режија: Герет Едвардс
Актери: Фелисити Џонс,
Диего Луна,
Алан Тудик

3
ПЕЈТЕ СО НАС
SING

Заработка: 20.700.000 \$

Жанр: анимиран
Режија: Кристоф Лорделет,
Герт Џенингс
Актери: Мејџу Меконахи,
Рис Винтерспун,
Сет Мекфарлен

4
ПОДЗЕМЕН СВЕТ:
КРВАВИ ВОЈНИ
UNDERWORLD: BLOOD WARS

Заработка: 13.700.000 \$

Жанр: акција
Режија: Ана Фоерстер
Актери: Кејт Бекинсејл,
Тео Џејмс,
Чарлс Денс

5
ЛА ЛА ЛЕНД
LA LA LAND


Заработка: 10.100.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Дамиен Чазел
Актери: Рајан Гослинг,
Ема Стоун,
Џон Леценд

КНИЖАРНИЦАТА „АНТОЛОГ“
ПРЕПОРАЧУВА:

1

Невидливи
љубови
Владимир
Јанковски




2

Мемето за
Истанбул
Ахмет
Умит

3

Рулет
Лада
Жиго



4

Сведок
Хуан Хосе
Саер

5

Сенки
Томазо
Ландолфи





ПОЧНУВА НАЈГОЛЕМАТА И НАЈУНИКАТНА
КУЛТУРНА ЗНАМЕНИТОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

ВЕВЧАНСКИОТ КАРНЕВАЛ ГОДИНАВА СО ГОСТИ ОД АНГЛИЈА, НИГЕРИЈА, ПОЛСКА, СЛОВЕНИЈА И ОД ХРВАТСКА

Карневалот за вевчанци е празник за душата и за секој вевчанец важи максимата „Кај и да си, за Свети Василија, Вевчани да си“, вели градоначалникот на Вевчани, Цветомир Угриновски

Пишува: Невена Појовска
Фојто: Дејан Сџанчевски

Вевчанскиот карневал е една од најголемите и најуникатни културни знаменитости во земјава. За него уште се вели дека е театар на отворена сцена, чијашто претстава никогаш не била одложена. Се одржува еднаш во годината и го слави доаѓањето на Новата година според стариот календар. Најголемиот европски фестивал на сатирата - Вевчанскиот карневал годинава почнува на 12 јануари.

■ **Василичарска Република Вевчани ќе ве пречека во автентичноста на исконската традиција на најспецифичниот уличен театар, заедно со „Нокаут“, „Фрајле“, Ефто Пупински, ДНК и Анета Наковска. Уникатни маски, архаичност и славење на креативниот дух во престолнината на македонската гостопримливост - велат од Општина Вевчани.**

На 13 јануари во 13 часот е традиционалното дефиле на маските, кое ќе трае цело попладне. Вевчанскиот карневал завршува на 14 јануари со традиционалното

палење на маските. Вечерта спроти Василица, штом се спушти ноќта, горномаалската и долномаалската тајфа василичари тргнуваат во обиколка на куките. Пред секоја оро, пред секоја грст мрсни шеги за домаќинот и за домашните, песни и „Сурва година, со женски јагниња, машки дечиња, женски телиња..... Ураааааа!!!“. Големите желби за плодна и среќна година и донесената веселба домаќините ги наградуваат со парче леб, неговтено месо и, згора на тоа, пари. На Вевчанскиот карневал е познат обичајот „Крштевање вода во извор“ кој се врши во водите на познатите вевчански извори. Тоа се прави во мугрите под налетот на зората во два или три часот наутро, на 14 јануари, на Василица. Во водите на вевчанските извори се прави чинот на крштевање вода: молитвите на попот, кршењето на лебот и квасењето на василичарската китка го симболизира крштевањето на водата, а потоа се полнат бакарните садови. По ова зимската атмосфера се облагородува со песни, игри, желби и честитки „За многу години – Сурва година“. Потоа следува враќањето дома, каде што продолжува празнувањето на обичајот. Во домот „крстената вода“ од бакарниот сад се дели на половина.

За карневалот, традицијата, историјата и посетеноста разговаравме со градоначалникот на општина Вевчани, Цветомир Угриновски.

■ **Секоја година со нетрпение се очекува карневалот во Вевчани за Василица. Колку маски и учесници ќе има годинава?**
УГРИНОВСКИ: Предвидено е низ улиците на Вевчани да продефилираат повеќе од 1.000 василичари.

■ **Колку гости очекувате?**
УГРИНОВСКИ: Оваа година карневалот се одржува во текот на викенд и очекуваме голема посетеност во сите три дена. Според нашите пресметки, бројот на посетители ќе ја надмине бројката од 20 илјади, како домашни така и странски гости, а веќе е пристигната група од Лондон која ќе



престојува во Вевчани неколку дена. Исто така, има најавени гости од Нигерија, Словенија, Хрватска, Србија, Полска...

■ **Имаше ли откажување на учеството поради временските услови?**

УГРИНОВСКИ: До овој момент немаме откажување присуство. Временските услови речиси секоја година се исти. Василица и карневалот се во зима, а Вевчани е убаво во зимски амбиент. Пастиштата што водат до селото се проодни, а исто така исчистени се улиците низ Вевчани, така што нема никакви пречки од тој аспект за да се откаже присуството.

■ **Дали некогаш воопшто се случило во минатото да биде откажан карневалот или да не се одржи?**

УГРИНОВСКИ: Од записите што ги поседува Вевчанскиот архив, а кои се однесуваат на Вевчанскиот карневал, од самите почетоци на одржување на манифестацијата, пред повеќе од 1.400 години, до денес не се случило да не се одржи карневалот и покрај многубројните обиди за негово неодржување уште во времето на Отоманската Империја, но и подоцна.

■ **Велите годинава ќе продефилираат повеќе од 1.000 василичари. Маските секоја година се држат во голема тајност сè до денот на карневалот, односно 14 јануари, никој не знае што сè ќе може да се види во карневалската поворка. Мо-**

жете ли ексклузивно да ни најавите барем некоја маска?
УГРИНОВСКИ: Една од специфичните особини на Вевчанскиот карневал е неговата таинственост и покрај љубопитноста на вевчанци, па и пошироката јавност да дознаат нешто за маските. Секоја василичарска тајфа ја држи својата маска во најголема тајност до 13 јануари, така што ниту ние како дел од организацијата не знаеме какви маски ќе видиме в сабота.

■ **Очекувате ли ова издание на карневалот да има маски што ќе ја критикуваат политичката состојба, некои политичари... со оглед на големиот број политички настани во текот на изминатата година?**

УГРИНОВСКИ: Тоа е втората специфика на Вевчанскиот карневал - критицизмот и исмејувањето на политичките случувања кои ја обележале минатата година не само кај нас, туку и во светот. Се исмејува како локалната, така и глобалната политичка сцена, така што очекувам и такви маски, секако. Сепак, би сакал да истакнам дека очекуваме маски кои на свој василичарски начин ќе ги прикажат политичките случувања во изминатата година.

■ **Вевчанскиот карневал е најуникатната културна манифестација во земјава. Колку време се одржува и дали претрпел некои измени со годините?**

УГРИНОВСКИ: Вевчанските василичари постојат повеќе од 1.400 години и манифестацијата сама по себе претставува интересен спој меѓу паганското и современото. Уникатноста на Вевчанскиот карневал ја потврди и реномираната новинска агенција „Би-Би-Си“, која снимил документарен филм за карневалот. Досега немало промени, традицијата се задржала и се надеваме дека така ќе остане.

■ **Како вевчанци го доживуваат карневалот. Што претставува тој за нив?**

УГРИНОВСКИ: Карневалот за вевчанци е празник за душата и за секој вевчанец важи максимата „Кај и да си, за Свети Василија, Вевчани да си“. ■

ЛЕНАРД КОЕН

ПОЕТ НА ЖИВОТОТ И МУЗИЧАР НА СМРТТА

Пишува | Соџир Косиџов

Минатата година од овој свет си замина и Ленард Коен (Leonard Cohen) – светски познатиот песимист кој го сакаше животот. Ни остави огромно творештво проткаено со сомнеж. Ниту времето ниту долгата кариера не ја нагризаа оваа карактеристика на неговото творештво. Таа постојано добиваше различни форми: депресија, духовно/физичко повлекување, необјавување, мудро молчење...

Но, како и да е, тој беше и за секогаш ќе остане најголемиот поет помеѓу музичарите и ненадминатиот музичар помеѓу поетите, бард на светската поезија и гуру на алтер-рок и поп-музиката. Засекогаш ќе го паметиме како великан на светската поезија и легенда на меланхоличната рок и поп-музика. Ненадминатиот поет на љубовта, тагата и на болката, квалитетниот романописец/текстописец, моќниот композитор, љубопитниот авантурист, тивкиот будистички свештеник, боемот со блага душа и стил на современ данди во 21 век. Човек со многубројни дарби, огромна мудрост, немерлива доброта, природна отменост и благородна душа, каков што беше Коен, можеби и не припаѓаше на овој несправеден и грд свет. Поетски и музички бренд со раскошно единство на духот и на телото. Икона со блесок на дијамант. Во младоста пееше за трагедијата на животот, а во последната етапа од животот ја славеше радоста на живеењето – сè до неговата 82 година. Тој беше толку храбар и одважен што во последното интервју за „Њујоркер“ изјави: „...Подготвен сум да умрам. Се надевам дека не е премногу непријатно. Тоа е тоа што се однесува до мене...“.

Така во нашите очи ќе остане вечен јунак, бунтовен и романтичен поет, но и композитор од глас и омилен изведувач. Некој со право ќе запише дека тој е поет и писател колку и музичар. Рокер колку и поп-пејач, кој уште за

живот стана авторитет и вистински класик. Вистина е дека секоја негова популарна песна не стануваше само хит, туку и евергрин, кој генерациите го обожаваа и славеа како култ.

Го нарекуваа творец на меланхолијата, првенец на песимизмот, трговец на очајот, крал на тагата, кум на темнината и на црниот универзум. Се појави како поет во педесеттите години на минатиот век, израсна во фолк-пејач во шеесетите години, седумдесетите му донесоа губење на кредитот за стекнатата слава, во осумдесеттите години стекна култен статус на алтер рок-сцената, во деведесеттите години на дваесеттиот век ја предвиде иднината и стана надежен зен-будист. Во почетокот на 21 век менаџерката и поранешна љубовница го ограби, а тој, прво, ни пееше за „Популарни проблеми“, што личеше речиси на блуз, за на крајот да го сними одличниот албум „Би сакал потемно“, да го облече свечениот костум, да го накриви шеширот и да замина - на некое подобро место. Тој и таков Ленард Коен важи за еден од најчитаните автори (поет и писател) во светот, но и композитор и кантавтор, чијшто песни се најмногу изведувани и слушани. А, сигурно е дека така ќе остане и за долго. Зошто? Затоа што во своите нумери прво пееше за убавината на животот и ништавилото на смртта, за тагата и болката во душата, за паднатоста на духот, а потоа и затоа што тој пеејќи ги песните, проповеда за љубовта, за чувството на припадност, за солидарноста, за осаменоста, но и за несогласувањето со заглупувачките навики на секојдневното. Во шеесетите години на 20 век рок-музиката го фати тој правец, а музиката на Коен стана еден од симболите на тоа определување. Но, со своите стихови Коен го надмина нивото на рок и хипи-поезија и се приближи на високото ниво на осамената медитација, на иронијата перена кон индивидуалната самосвест и, секако, на сомнежите и неверувањето на единката која да-

ваше отпор на естаблишментот кој сакаше да ја проголта. Во таа смисла неговите теми, римите и длабочината на емоциите ги достигнаа оние на Бајрон и на Шели, и секако, на нему најблискиот Федерико Гарсија Лорка. Самиот истакнуваше дека циганската музика, романтичарскиот фатализам, левичарската цртка и воинствениот етос со кои беа натопени стиховите на Лорка го поттикнувале да ги напише своите први песни и да купи гитара, која на вистински начин ќе почне да ја користи неколку години подоцна, кога ќе учествува во создавањето на традицијата на протестната поезија и музика во САД, чијшто зародиш е во маргините на њујоршката музичка сцена, а се зацврстува преку симбиозата на американското влијание и европскиот стил. Тој процес Коен го почнува со книгите поезија „Ајде да ги споредуваме митологиите“ (1956), „Кутија со зачини за Земјата“ (1961), „Цвеќе за Хитлер“ (1964), „Да се победи рајот“ (1966), „Одбрани песни 1956 – 1968“ (1968) и „Сила на робовите“ (1972), романите „Омилена игра“ (1963) и „Убави губитници“ (1966) и, секако, песните и музиката во издадените плочи „Песните на Ленард Коен“ (1967), „Песните од саботата“ (1969), „Песните за љубов и омраза“ (1971) и „Живите песни“ (1972).

За неговите романи „Омилена игра“ од 1963 година и „Убави губитници“ од 1966 година еден критичар од САД го опишува како врвен поет и романиер, и притоа за историјата ќе запише: „**Џејмс Џојс не е мртов... Тој живее под името Коен... и пишува од точка на гледање на еден Хенри Милер**“.

Инаку, тој ги поседува сите карактеристики на народните пејачи, познати како минезенгари и трубадури, а во јавноста препознаени како осамени скитници, изведувачи кои зборуваат со јазикот на обичните луѓе – за тагата на отфрлените, загриженоста на навредените и разочараноста на понижените. Такви се Жак Брел, Боб Дилан и Жорж Брасон. Тоа е друштвото на одбраните, посебните, на кое припаѓа и Ленард Коен. Откога во 1992 година поблиску го запознав преку неговите книги поезија „Силата на робовите“, „Што јас правам овде“ (избор 1956 – 1986) и преку албумот „The Future“ (1992) со музичките нумери во него, „The Future“, „Closing time“ и „Democracy“, тој влезе во мојот живот, така да се рече со песни кои

личат на молитви. Подоцна дојде и албумот насловен „Десет нови песни“. Доколку ги додадам од порано и легендарните, ако не и култните „Suzanne“, „So long, Marianne“, „Bird of the Wire“, „Hallelujah“ и „Dance me to the end of love“, слободно можам да кажам дека го восприемам како наратор кој ми го раскажува животот во форма на бесконечна балада. А, всушност, тоа беше неговата животна приказна. Во секоја од напред наведените песни се преплетуваат тагата, радоста, надежта и очајот, но таа испреплетеност ја чувствував и во душата на легендарниот пејач, секогаш кога и да слушав која било негова песна.

КОЈ Е ЛЕНАРД КОЕН?

Ленард Коен е човек со многу лица, творец со многу способности. Тој е принц на лириката со камерен звук, уметник со модерен романтичен став, моќен поет кој тргнува од своите лични искуства и расположенија, говори, рецитира и пее, сугестивно и интелектуално истенчено, за љубовта, пријателството, чувството на заедништво, самотијата и загрозеноста. Тврдам дека отсекогаш бил поет кој со музика ја оживи поезијата. Музичар кој со поезија го облагороди рокенролот. Автор и творец кого никој не можеше да го имитира. Ленард Коен е мера за работите кога станува збор за рок-поезијата. Беше скроман, тивок и повлечен. За себе не размислуваше ниту како за писател и изведувач ниту на нешто слично. За него да се биде човек, беше многу повисоко чувство, од сето тоа. Тој беше човек што ја бараше смислата на постоењето и животот воопшто. Како „Будистички Евреин со Исусов комплекс“ и „Џикан – тишина помеѓу две мисли“ беше постојан истражувач на најнедостапните дамари на нашите души. Алелуја.

„Сакав да бидам слободен“
„Еве ме, подготвен сум, Господе“

-Ленард Коен



МАКЕДОНИЈА МЕ НАУЧИ ДА ОДРЖУВАМ ВИСТИНСКА РАМНОТЕЖА МЕЃУ РАБОТАТА И УЖИВАЊЕТО ВО ЖИВОТОТ

Млад професор доктор, кој ја имал Јапонија на дланка, пред седум години решава да се исправи пред поинаков предизвик во својот живот и преку своето образование да им помогне на младите луѓе токму во Македонија. Махди Косрави од Иран своето знаење за информатичките науки го пренесува на студентите на охридскиот универзитет „Св. Апостол Павле“. Посетил многу места во Македонија, а, како што открива за „Република“, најмногу му се допаѓа животниот стил на луѓето. Според него, Македонците се народ што знае како да го живее животот среќно и, навистина, знае како да успее во него

Пишува | Кристијана Николова Кузмановски

■ Кога првпат дојдовте во Македонија?

КОСРАВИ: Мојата прва посета во Македонија беше во септември 2010 година. Откако се здобив со титулата професор доктор во Јапонија, имав интервју на Универзитетот за информатичка наука и за технологија во Охрид.

Тоа беше амбициозен проект, кој имаше цел да им помогне

на младите луѓе во Македонија да го промовираат својот живот преку информатичката наука.

Почувствував дека можам да помогнам за оваа навистина важна задача и го потпишав договорот, по што допатував во Македонија. По моето пристигнување во Македонија сè течеше добро и лесно.



■ Доаѓате од земја со поинаква култура и традиција од Македонија. Како успеавте да се приспособите на животот овде?

КОСРАВИ: Културната разлика е, навистина, голема меѓу овдешната и таа во Јапонија, исто како и овдешната и таа во Иран. Но, откако го прифатив предизвикот, тоа не беше тешко прашање за мене. Имав одлична идеја во својот ум сè со цел да им помогнам на луѓето, да ја завршам својата задача за подобрување на истражувањето и на образовната структура во Македонија. Поради големиот ентузијазам имав голема цел, која можев добро да ја менаџирам. Исто така, морам да посочам дека моите колеги во Македонија и пријателите ми помогнаа многу за да го постигнам тоа. Имав добри пријатели со кои можев да седнам и да споделам убави моменти.

■ Дали Македонците Ви помогнаа кога имавте потреба за тоа?

КОСРАВИ: Да, ми помогнаа многу за многу работи.

■ Кое е Вашето мислење за Македонците?

КОСРАВИ: Според моето гледање на работите Македонците се народ што знае како да го живее животот среќно, без разлика на можностите што ги има околу

себе. Македонците, навистина, знаат како да бидат среќни и да успеат во животот. Животот, навистина, станува убав кога не ги следиме далечните соништа за да ја достигнеме среќата и токму тоа е тоа што многумина знаат како да го постигнат. Имам видено многу луѓе во светот што работат и заработуваат пари, но не ги користат за задоволство и за среќа бидејќи мислат дека парите треба да се штедат за најтешките моменти од животот.

Во Македонија луѓето одржуваат вистинска рамнотежа меѓу работата и уживањето во животот. Тоа е убавината, начинот на кој мислат и гледаат на животот.

■ Колку имате слободно време за да патувате низ Македонија?

КОСРАВИ: Во академските кругови ние немаме многу слободно време. Навистина имаме ограничено време со огромни обврски. Како и да е, јас имам патувано многу низ Македонија. Сум бил во Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Штип, Дебар и, секако, во Охрид и во Струга.

■ Кои, според Вас, се најдобрите места за посета во Македонија?

КОСРАВИ: Лично за мене е многу убав патот меѓу Дебар и Маврово. Таа природна убавина е



прекрасна. Друго место во Македонија за кое малкумина луѓе знаат е водопадот во Ростуше. Лоциран е токму на патниот правец од Дебар до Маврово, на само 15 минути од Дебар. Исто така, треба да споменам дека стариот стил на бањата со топла вода во Дебар може да биде, навистина, интересна за туристите. Многу пати сум бил и во Косоврасти.

■ Ви се допаѓа ли храната овде? Македонските рецепти?

КОСРАВИ: Печените пиперки со лукче се храната што ја сакам најмногу во Македонија. Тој рецепт е одличен и добро направен.

■ Како професор на Универзитет во Македонија, кое е Вашето мислење, дали студентите во Македонија се паметни и упорни?

КОСРАВИ: Студентите во Македонија имаат голем талент, но не се многу упорни и трудољубиви.

■ Дали Ви недостига Вашата родна земја?

КОСРАВИ: Всушност, ми недостига, родната земја е родна земја на крајот на краиштата. Имам прекрасно семејство во Иран. Иако тие ја ценат мојата амбиција и патувањето, како и работата низ светот, но потребно им е моето присуство покрај нив. Претходно тие постојано зборуваа за оваа потреба, но сега и јас, исто така, ја чувствувам.

■ Кои се Вашите планови, ќе останете ли во Македонија?

КОСРАВИ: Пред шест години кога дојдов во Македонија имав силно чувство дека мојата задача во Македонија е клучна и многу потребна за системот. Како и да е, повеќе го немам тоа чувство. Мислам дека ја завршив својата мисија во Македонија и, можеби, е време да заминам. Многу работи се променија откако дојдов овде. Се секавам дека тогаш целиот борд на универзитетот бевме странци. Но денеска имаме многу добри колеги од Македонија што го менаџираат универзитетот, образованието и истражувањето. Ќе заминам во иднина, но би сакал да ги одржам моите контакти со Македонија и со универзитетот на кој ги поминав најдобрите години од својот живот за да помогнам да расте и да се развива. Кога пристигнав на универзитетот тоа беше втората година од основањето. Тоа, навистина, беа неговите бебешки чекори, но денес универзитетот има студенти од втор и од трет циклус студии и има навистина амбициозни цели пред себе. ■



ПЕТ ОДЛИЧНИ ЗИМСКИ КОМБИНАЦИИ

И додека топлината е главниот критериум по кој го стилизираме својот изглед, мора да признаеме дека посебно е важна естетиката. Тоа се постигнува, пред сè, благодарение на облекувањето во слоеви. Така може да се постигне многу модерен изглед, а притоа ќе бидете и затоплени



Кога треба да се облечеме за многу студените денови приоритет е да одбереме комбинации што ќе бидат топли и удобни. Ова најдобро го знаат луѓето што поголемиот дел од денот го минуваат надвор, на студено, поради професионалните обврски.

И додека топлината е главниот критериум по кој го стилизираме својот изглед, мора да признаеме дека посебно е важна естетиката. Тоа се постигнува, пред сè, благодарение на облекувањето во слоеви. Така може да се постигне многу модерен изглед, а притоа ќе бидете и затоплени.

За среќа, пердувстите надувани јакни моментно се голем тренд и претставуваат идеално парче гардероба, кое ќе ви овозможи удобност и чувство на топлина, а вие ќе изгледате многу модерно. Во комбинација со омилениот џемпер, за кој е пожелно да има интересен дезен, фармерки и со практични додатоци, како што се капа и чизми.



Ако сакате софистициран, а топол изглед тогаш облечете бунда од крзно и свонарки од тексас. Се разбира, добрите чизми треба да бидат основа на вашиот изглед.



Актуелните јакни од антилоп не само што изгледаат неверојатно стилизирано, туку се идеални за многу студените денови, посебно ако ги комбинирате со ефектни џемпери, тексас и со кратки чизми.

Оваа зима може да комбинирате јакна од пердуви, горна тренерка, фармерки и патики.

Блогерката Тине Андреа ни покажува дека е можно да се има добар деловен стил и покрај ниската температура. Преку панталоните и кошулата облечете долг и топол џемпер. Што се однесува до обувките, тоа може да бидат кои било топли чизми. На пример, каубојки, кои имаат елегантна силуета. ■

Плшурел | Д. М. Б.

ПОСЕТЕТЕ ЈА НАЈБЕЗБЕДНАТА ЗЕМЈА И НАЈЗДРАВИОТ ГРАД ВО ЕВРОПА



Цирих е прогласен за град со највисок квалитет на живот во светот, исто како и најздрав град во Европа

Швајцарија не е голема земја, но е преполна со фасцинантни податоци и факти за луѓето што живеат во неа. Швајцарија е најцентралната и најнеутрална земја во Европа, единствена земја во која меѓу осум милиони луѓе се зборуваат четири јазици, има четири култури и 23 дијалекти! Градовите Цирих, Берн

и Женева се на листата од топ 10 градови со највисок квалитет на живот.

Додека ние се бориме со снежните наноси, за оваа земја е интересен податокот дека ако среде ноќ почне да паѓа многу снег, ќе ги затрупа улиците толку многу што никако нема да можете да поминете низ нив. Но, можете да се обложите дека сите улици ќе бидат исчистени до осум часот наутро.

Цирих е најголемиот град во Швајцарија и е главен град на кантонот Цирих. Лоциран е во централна Швајцарија на северозападниот крај од Циришко Езеро. Додека општината има 380.500

жители, областа на циришката метропола е урбанизирана област од меѓународно значење со речиси два милиона жители. Цирих е крстосница на железнички, патен и на воздушен сообраќај. Циришкиот аеродром и железничката станица се најголемите и најфреквентни во земјата.

Цирих е водечки глобален град и е еден од најголемите светски финансиски центри. Градот е дом на голем број финансиски институции и банкарски гиганти. Исто така, многу од истражувачките и развојни центри се концентрирани во Цирих, а ниските стапки на даноци ги привлекуваат странските компании да отвораат свои седишта таму.

Цирих е прогласен за град со највисок квалитет на живот во светот, исто како и за најздрав град во Европа. Ако сте од тие туристи што ја сакаат уметноста, овој град е вистинското место за вас. Импозантен е бројот на музеи и на уметнички галерии, меѓу кои посебно се издвојуваат Националниот музеј на Швајцарија и Кунстхаус. Во Цирих се наоѓа и најпознатиот театар во светот на германското говорно подрачје.

За полесно снаоѓање низ градот користе го локалниот превоз, апликацијата „Вемлин“ (Wemlin, iOS, Android) со чијашто помош ќе може многу лесно да се снајдете (прво симнете ги распоредите и мапите кога сте поврзани на



интернет). Со еден билет можете да се возите во сите возила на јавниот превоз во цела држава.

Целиот град е симпатично централно-европски среден, со шарени зградички со мали прозорчиња со обоени капаци. Кога шетате низ Цирих, важно е да знаете дека цените во рестораните и во кафулињата низ градот воопшто не се ниски. Кафе чини шест-пет франци, пиво осум-девет франци. Најевтино по „Мегдоналдс“ и „Бургер кинг“ е во кинеските ресторани. Порција со пилешко е 16 франци. Водата чини по 2,5 франци.

Како „метропола на искуствата“ стационирана покрај вода, во близина на Алпите, Цирих е град со вистинска комбинација на атракции – музеи и галерии, но и бурен ноќен живот, веројатно најдобар во цела Швајцарија.

За авантуристите овој град нуди различни активности за рекреација, како посета и капење во езерото, но и планинарење и прошетки по околните планини.



Секој може да го посети Цирих, кој е во срцето на Европа, па е достапен ако сакате да патувате со авион, воз, автобус или со сопствено возило.

Агенциските аранжмани за три дена во Цирих и во земјата на чоколадата чинат околу 350 евра. Во цената влегува патување со авион, хотелско сместување и организирано разгледување на градот со локален водач. Железничката станица, голем број цркви, близначките Гросмунстер, црквата „Фраумунстер“, црквата „Св. Петра“ со часовник со најголем пречник во Европа (поголем од „Биг-бен“) со пречник од 8,64 метри, Саат-кулата е во сопственост на градот. Банхофштрас, па и Циришко Езеро.

Во овој пакет ќе имате и можност за посета и на градот Луцерн и на фабриката за чоколада „Линдит“. Во цената на овој аранжман не е вклучена аеродромска такса, која чини 87 евра, но износот е променлив.

Според податоците на транспорт и на врски за 2016 година, во согласност со реализација на авиосообраќајот, со 10,1 процент, Цирих спаѓа во групата најза-стапени дестинации според бројот на патници за периодот јануари – ноември. Ако во овој период се решите да патувате во оваа прекрасна земја треба да знаете дека британската организација „Холидеј тревел вач“ за 2017 година ја стави Швајцарија прва на листата најбезбедни дестинации за патување. ■



ЗВУЧНИК ШТО ЛЕБДИ, ТЕЛЕВИЗОР ШТО ЗНАЕ ШТО САКАТЕ ДА ГЛЕДАТЕ

Големиот саем за електроника во Лас Вегас (Consumers Electronics Show - CES), кој се одржува од 5 до 9 јануари 2017 година, е настан на кој големите, но и помалку познатите компании претставуваат свои смели новитети. Овој пат, на јубилејниот 50. роденден, ќе бидат претставени многубројни патенти од речиси сите технолошки гранки, а на настанот ќе има четири илјади изложувачи

Меѓу многубројните апарати ќе бидат претставени огромен број телевизори, а еден од поинтересните што се издвојува е новиот тип **персонализиран телевизор**, кој ќе го претстави компанијата „Самсунг“. Тој ќе обезбеди ТВ-сервиси што ќе им нудат персонализиран содржини на корисниците врз основа на нивната склоност кон одредени ТВ-содржини.

На пример, паметниот ТВ-сервис за спорт ќе обезбедува

информации за тоа кога игра омилениот тим на корисникот, на кои телевизиски канали може да се гледаат натпревари со тимот, како и резултати, па така место да мора да пребарува по десетици или стотици канали, сите детали ќе му се нудат од корисничкиот интерфејс за спорт, кој може целосно да се приспособи на неговите потреби. Истото важи за телевизиските серии или забавни програми што ги следат корисниците, а телевизорот ќе ги потсетува кога се емитуваат.

Инкубаторот „Ц-лаб“ на „Самсунг“ во 2017 година ќе претстави производи, кои, можеби, нема да направат револуција, но ќе покажат дека корејскиот гигант не престанува да иновира.



„С-скин“ и „лумини“, на пример, се продукти што ветуваат дека можат да помогнат во тоа да имате подобра кожа на лицето. „С-скин“ е, веројатно, побизарниот од двата производа бидејќи има лепенки со микроигли, кои треба да ја освежат вашата кожа, како и концентрирана ЛЕД-светилка што ги отстранува дажките. Исто така, уредот ќе може да се поврзе со телефонот на корисникот, па, според временските услови и типот на кожата, ќе му предлага козметички препарати.



„Ц-лаб“ не ги заборавил ниту децата. За нив подготви апаратче „таг плус“ со камера, кое може да се закачи на играчка и да се поврзе на интернет. Потоа, детето може да се поврзе и да разговара со врстници што ја имаат истата играчка.



Компанијата „ЛГ“, пак, ќе претстави **безжичен звучник што лебди**, кој ќе треба да нуди звук со врвен квалитет. Звучниците се викаат „ПЈ 9“, а лебдењето е овозможено со силни електромагнети сместени во држач, поради што воопшто не се потребни кабли. Кога батеријата ќе почне да се празни, звучниците автоматски се спојуваат со држачот и почнуваат безжично полнење.


Повторно ќе бидат актуелни дроновите, па така дури 39 компании на Саемот во Лас Вегас ќе покажат нови летала, а ќе биде прикажан и напредок на полето на тридимензионалните печатачи.

Кинескиот гигант „ТЦЛ“ потпиша договор со „Блекбери“ за производство на паметни телефони, а на Саемот во Вегас ќе лансираат два нови паметни телефона.

Компанијата „Хонда“, пак, во Лас Вегас ќе го претстави моделот „неу В“ (NeuV), кој е дизајниран како мал автомобил со вештачка интелигенција. Концептот е електричен, а автомобилот има карактеристичен дизајн, кој изгледа футуристички. Исто така, возилото ќе биде наменето само за возење во градски услови бидејќи има прилично мали димензии.

Сепак, може да се заклучи дека со него „Хонда“ сака да покаже и примени други технологии. Моделот е замислен како автоматизирано електрично возило, што значи дека ќе има одредена доза на автономно возење. Исто така, автомобилот е опремен со вештачка интелигенција со емоции, чијашто цел е сопственикот на возилото подобро да се поврзе со својот автомобил. ■





ДОЗВОЛЕТЕ МУ НА ВАШЕТО КУЧЕ ДА СПИЕ СО ВАС

Делењето на постелата со вашето милениче може да ви донесе многу придобивки. Ова се неколкуте причини зошто треба да му дозволите на вашето куче да спие со вас...

Може да ве смири

Познато е дека кучињата помагаат во борбата против анксиозност и депресија. Доколку му дозволите на вашето куче да спие со вас, ќе доживеете значително намалување на стресот.

Ќе се чувствувате безбедни

Постои причина зошто луѓето спиееле со кучињата уште во антички времиња. Нема никаква врска дали чувате питбул или малтешка пудла, самото физичко присуство на кучето ќе направи да се чувствувате побезбедни.

Ќе ви помогне да спиеете подобро

Некои луѓе тврдат дека ритмичкото дишење, срцебиене и смирувачкото присуство на кучето се најдобриот лек за несоница и значително го подобруваат квалитетот на сонот.

Ќе ја зацврсти вашата врска со миленикот

Спиенето во кревет со миленикот е пријатно и за кучето, кое не сака ништо друго, освен да биде постојано со вас.

Многу е удобно

Спиенето со вашиот вистински крзнен пријател е исто како да спиеете до радијатор. Освен тоа, слободно можеме да кажеме дека кучињата се како катифени мечиња за возрасни. ■



НАПРАВЕТЕ РАДИЈАТОРИТЕ ДА ГРЕАТ ПОЕФИКАСНО

Ако сакате да ви биде уште потопло во овие студени денови, а за тоа да не платите повеќе, тогаш погледнете ги овие одлични совети, кои ќе ви понудат евтини, практични и ефикасни решенија. Тие што се обиделе со овие методи тврдат дека топлината се зголемува како да вклучиле уште еден радијатор во просторијата

Совет број 1:

На сидот зад радијаторот залепете каков било рефлектирачки материјал, како што е на пример алуминумската фолија за домаќинството или, пак, фолија за заштита на ветробранското стакло на автомобилот од сонце. Така, радијаторот ќе престане да го загрева сидот, топлината нема да излегува надвор низ сидовите и ќе се одбива директно во собата.



Совет број 2: Залепете алуминумска фолија на парче картон, така што сјајната страна на фолијата да биде однадвор, па ставете го картонот меѓу сидот и радијаторот. Секако, страната со фолијата треба да биде свртена кон радијаторот. На овој начин топлината ќе се одбива од површината на фолијата и ќе се враќа во вашиот дом, место да се впира во сидовите.

Совет број 5: Преместете го мебелот. Настојувајте вашиот мебел да не се наоѓа пред некој голем прозорец со што би се спречувало влегувањето на сончева светлина во текот на денот. Исто така, внимавајте да не поставувате големи парчиња мебел во предниот дел на радијаторите, како што се креветот или софата, кои би ја апсорбирале топлината.



Совет број 3: Затворете ги вратите. Затворените врати не само што ќе го спречат воздухот да се движи низ другите соби, туку тоа ќе ви помогне и да ја одржувате топлината што сте ја создале во одредена просторија (без разлика дали од оган, радијатор или од некое друго грејно тело).



Совет број 4: Постелете нешто на подот. Теписите не се само начин за додавање боја и стил во вашиот дом, туку тие играат значајна улога и во одржувањето на топлината на подот. Изберете тепих или черга што ви одговараат, па прстите на нозете, дефинитивно, ќе ви бидат благодарни.



КАКО СЕ НЕГУВА БОЖИКНОТО ЦВЕЌЕ?

Кога ќе прецвета, божикното цвеќе треба да го преместите во постудена просторија и да престанете да го полевате. По периодот на мирување, ова цвеќе ќе биде подготвено за новата сезона ако го негувате правилно

Додека цвета, треба да го чувате во просторија на температура од 12 до 14 Целзиусови степени затоа што во потопла просторија брзо ќе прецвета.

Растението бара многу светло место, на пример на прозорецот, и влажен воздух, а тоа се однесува на простории со централно греење, каде што температурата е повисока. Кога ќе прецвета, односно кога ќе падне цветот, растението можете да го префрлите во малку постудена просторија. Најпогодната температура е од 10 до 12 степени. Тогаш престанувате да го полевате, па растението ќе ги отфрли лисјата, што значи ќе настани мирување. Растението треба да се пресади во април. Кога ќе почне да пушта нови гранчиња, полевајте го обилно и тоа секогаш со млека вода. Со оглед на тоа дека растението е во полн раст, треба да го потхранувате на секои 15 дена. ■



АКО НЕ ГО ОСТАВИМЕ СРЦЕТО НА ТЕРЕН, НЕМА ДА ИМА РЕЗУЛТАТ

Најмалку десетина дена македонската јавност ќе ги бодри ракометарите кои на Светското првенство во Франција ќе го бранат националниот дрес и прво ќе се обидат да ја минат групата Б



Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

Како минаа подготовките, колку сте задоволни од тоа што го покажаа ракометарите и дали некој Ве изненади позитивно или негативно?
ЧЕРВАР: Задоволен сум од тоа како се одвиваа подготовките. Многу напорно работевме, некогаш можеби и со превисоко темпо, но играчите никогаш не се повлекоа, ниту се пожалија. Морам да признаам дека и малку ме изненадија, секако

позитивно, и машки издржаа. Треба да се плати цената, тоа е мојот одговор за подготовките. Одиш во ресторан, добро ќе се најдеш и на крај ќе ја платиш сметката. За да дојдеш до успех во спортот, прво треба да се плати цената, па дури потоа да се чекаат резултати. Тоа е работата, подготовките, и физички и ментални. Колку е амбицијата поголема, толку поголема цена мора да платиш.

ELITE PLAZA
HOTEL & BUSINESS CENTER



ЕЛИТ ПЛАЗА
Хотел и Бизнес Центар – Скопје

www.eliteplaza.mk

Нова приказна во градош



Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди

Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје



Нуди незаборавен престој на своите гости

со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан



2 комплетно опремени конференциски и свечени сали за прослави, деловни простории како и катна гаража на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

Ако тие во некој момент ми се жалеле, јас им велев дека ако одиме во Франција да се шетаме и да уживаме, тоа е друга работа, но ако мислиме да одиме за борба, за силни натпревари помеѓу две држави, тогаш мора да работиме.

Иако сите тренери велат дека треба да се концентрираме на нашата игра, сигурно веќе ги имате анализирано противниците од групата. Како ги оценувате шансите на Македонија на овој мундијал?

ЧЕРВАР: Мора да сфатиме дека сега влегуваме во еден нов циклус и еден добар тим не се гради за еден месец или со едни подготовки. Тоа е заблуда. Не сум од оние тренери што ветуваат сè и сешто и на крајот разочараат. Јас сакам да бидам искрен и затоа ќе кажам дека секогаш сум гладен за успех, иако по седум години повторно се појавувам со репрезентација.

Свесен сум дека не сме Франција или некоја ракометна велесила, но знам дека Македонците многу го сакаат ракометот. Македонија, можеби, е единствената земја каде што ракометот е омилен спорт. Сега, како една од најмладите репрезентации, она што би сакал пред сè е да ги направиме гледачите во Македонија задоволни со нашиот настап. Без разлика дали ќе победиме или загубиме, би сакал гледачите да бидат задоволни ако нашите играчи како вистински Македонци се борат и даваат сè од себе, да не се предаваат пред време. Тоа мислам дека сите Македонци сакаат да го видат. Да бидат горди со ракометарите што ќе играат во националниот дрес.

Што мислите дека е неопходно и што барате од ракометарите за да имаат добар настап и да остварат успех во Франција?

ЧЕРВАР: Јас чувствувам голема одговорност и мислам дека и играчите треба да го чувствуваат истото. Чест и привилегија е да се носи македонскиот дрес и да се претставуваат сите граѓаните на Македонија. Ако не го

оставиме срцето на терен, нема да има резултат. Сè уште не сум прочитал дека некој со прошетка и без борба успеал да стигне до врвот. Тоа никогаш не сум го слушнал.

Работам на тоа на теренот да изгледаме како македонски тим. Кога еден играч е дел од македонската репрезентација, на прво место е државата, тимот, а потоа тој како играч. Тој престанува да биде индивидуалец и на прво место ја става екипата.

Не би сакал да ги оптоварувам со резултат иако знам дека сите луѓе го бараат тоа, но мислам дека тоа не би било мудро. Ако тие дадат сè од себе на теренот и изгледаат компактно како тим, јас ќе бидам задоволен. Тоа е најважно.

Го нагласувате тимскиот дух како важен фактор за успех. Каква е атмосферата во тимот сега?

ЧЕРВАР: Позитивна, меѓутоа колективниот дух секогаш може да се подобрува. Играчите се хомогенизираат кога е потешко, а сега е тешко. Нозете се тврди, некои се изморени од сезоната, се подготвуваме за пат. Првиот противник е Тунис, а знаеме дека имавме непријатно искуство со нив, и тоа се ситуациите во кои играчите би требало да се солидаризираат еден со друг и да бидат посилни како тим. Тимот е силен колку што е силна неговата најслаба алка.

Неколку пати спомнавте дека нема премногу играчи на располагање за избор на тимот. На која позиција би сакале да имате поголем избор?

ЧЕРВАР: Секоја наша победа е важна на меѓународен план затоа што ние мораме да бидеме свесни дека имаме два милиона луѓе, па со тоа сигурно дека имаме многу помалку играчи од една Франција, Полска и од другите велесили. Ние мора да признаеме дека имаме тешкотии во изборот и дека селекцијата секогаш е подобра кога има поголем избор. Колку е помала толку повеќе треба да се бориш и да управуваш со она што го имаш.



Мислам дека сме малку дефицитарни на позицијата десен бек. Всушност, во светот и онака има многу малку левучари, но кај нас изгледа како да ги има уште помалку. Така што чекаме Велковски малку да порасне и да имаме на таа позиција опција пулс затоа што Кире е Кире, тој е незаменлив, но еден ден и тој нема да игра. Можеби ќе биде тренер или нешто друго, секако има уште натпревари пред него, но мора полска да бараме играчи. Јас, сепак, сум оптимист и морам да кажам дека следиме неколку левучари во Македонија и сигурно ќе им обрнеме уште поголемо внимание на тие што веќе се впишани во нашиот попис на играчи.

Изминатите месеци како една од опциите за засилување на репрезентацијата се спомнуваше натурализирање странски играч. Кои квалитети би ги барале во еден играч доколку се одлучите за таков потег?

ЧЕРВАР: Прво мора да сметаме на нашите играчи, но квалитетен човек и квалитетен играч е секогаш во мода. Една индивидуа и да не се занимава со спорт, ако е квалитетна и добра во својата работа, секогаш е плус. Но, пред сè, треба да ги почитува сите македонски граѓани, како и сите малцинства што живеат тука.

Мислам дека кога би се одлучиле за таков потег, тоа би било еден до два играчи максимум, но да се млади за да можеме да ги користиме повеќе години. Не би било доволно да одигра само неколку натпревари за нас. Затоа треба да се анализира каков е играчот и кои се неговите квалитети, како што работат скаутите, на пример, во НБА, но и во други спортови низ светот. Тие го следат човекот и го проценуваат неговото однесување не само на теренот, туку и надвор од него. Би требало тој да биде пример за младите, но и играч што ќе даде нешто повеќе, квалитет плус, со што ќе им помогне и на соиграчите и на нашите млади играчи.

Подмладувањето на репрезентацијата е нешто на што веќе се работи, а добар дел од помладите ракометари со кои работите во Металург Ве посочија како еден од клучните фактори за нивниот развој. Колкав е нивниот потенцијал и дали во иднина може да бидат носители на играта на македонската репрезентација?

ЧЕРВАР: Будно следам сè што се случува во ракометот во Македонија, како и во помладите категории, а сум тренер и на Металург. Во овој момент во Лигата на шампиони Металург е најмладата екипа во Европа, а младинците се пласираа на мундијалот во Алжир. Мислам дека тоа е најдобар доказ дека сме работеле во вистински правец. Тоа беше планот од самиот почеток кога дојдов во клубот, повеќе да работиме со нашите деца и повеќе да веруваме во нив.

Во репрезентацијата влегоа на голема врата Талески и Неловски, а чукаат на вратата и Велковски и Томовски, значи ние сега го одиме тој пат. Морам да кажам дека Металург ги поттикнува и другите клубови да работат повеќе на младите играчи, што ми е особено драго.

Будно ги следите младите ракометари во домашното првенство, а со Металург гостувате кај сите тимови во земјава.

Какво е Вашето мислење за состојбата во македонскиот ракомет?

ЧЕРВАР: Јас ниту еден клуб не го чувствувам како противник во Македонија, ги чувствувам како наши. Имам почит кон брендот Вардар, тука и е Работник, кој почнува да работи поактивно, Охрид исто така, и задоволство ми е што го гледам тоа.

Добро е тоа што сите со својата програма целиме кон тоа македонскиот ракомет да биде што подобар. Ние сме премала земја за да се двоиме и мислам дека спортот праќа порака, дури и политичка, затоа што спортот има една привилегија која ја нема никој друг. Тој ја развива заедницата и поттикнува соработка меѓу луѓето. Што е најважно, не прави разлика меѓу луѓето, не ги дели луѓето, а токму тоа е потребно да ги учиме младите.

Во едно Ваше интервју спомнавте дека неодамна сте биле во Исланд, каде што сте се запознале со нивниот систем на спортски академии и развивање млади спортисти. Мислите ли дека на некој начин можеме да го пресликаме нивниот успех на ЕП во фудбал и да оствариме резултат во Франција?

ЧЕРВАР: Од секој тим треба да се земе нешто, од секого може да се научи нешто. Добриот тренер секогаш гледа да научи нешто, се обидува да ги земе најдобрите работи од секаде од каде што може. Мислам дека мораме да ги земеме квалитетните работи, но, сепак, во нашата игра да се види и нешто македонско, мора да има еден македонски печат.

За во иднина да бидеме уште подобри, би сакал да истакнам дека е важно да ни се пружат услови за работа. Екипата што го држи приматот во развојот на ракометот во Македонија, Металург, работи во катастрофални услови. Никој не ни пружил

рака за да ни помогне. Не бараме ние не знам што. Јас морам да се борам за нашите таленти и не обвинувам никого, туку само барам помош и да ни се даде можност да работиме во соодветни услови затоа што има многу младинци од кои може да се направат добри ракометари. И не само тоа, би сакал да имаме подобри услови за да не ги учиме само ракометни вештини. Тоа не е доволно за да направиме голем играч. Мора да ги подучуваме децата и пред тренингот.

Со свои очи во Европа сум видел примери во кои во салата каде што тренираат играчите имаат четири училници и пред тренингот имаат часови, без разлика што истото го прават и на училиште. Таму доаѓа квалитетен професор кој ги учи разни предмети. Значи, ние треба да ги развиеме тие деца не само да бидат добри играчи, туку и квалитетни личности. Не е доволно да им фрлиме една топка и да викаме по нив, и толку. Мора да се анализираат со нив разни теми, нешто што јас веќе го правам, и да се извлече една поука, да се развијат кај нив добрината и почитувањето. ■



ВРЕМЕПЛОВ

- **13 јануари 1785 година**
Џон Волтер во Лондон го објавил првиот број на „Тајмс“.
- **14 јануари 1914 година**
Хенри Форд, кралот на американската автомобилска индустрија, ја пушти во работа првата бескрајна производна лента, пресвртница која ќе го забрза производството на автомобили и ќе ја намали нивната цена.
- **14 јануари 1860 година**
Во Прилеп е роден Атанас Бадев, композитор, хорски и музички теоретичар и педагог, еден од првите професионално школувани македонски композитори. Посебно е значајна работата на Бадев врз проучувањето на македонскиот музички фолклор. Бадев е еден од првите теоретичари што имаат укажано на постоењето сложени, асиметрични метрички групации во македонската народна музика. Починал во Кустендил на 21 септември 1908 година, каде што работел откако бил преместен од Солунската гимназија (1896) по бунтот на учениците.
- **15 јануари 1945 година**
Во Велес без јавно судење биле стрелани 53 затвореници од велешкиот затвор, лица за кои имало сомневање дека биле озлогласени противници на НОБ. Без заокружена истражна постапка и без јавно судење биле групно стрелани и масакрирани, а потоа и закопани во заедничка гробница која била откриена по педесет години. Ова претставува најголем масакр врз цивили извршен од ОЗНА во ослободена Македонија.
- **15 јануари 1945 година**
Во Скопје почна дводневна Прва земска конференција на ветеринарните лекари во Македонија. Формирани се првите ветеринарни станици, со што беа удрени темелите на ветеринарната служба во Македонија.
- **15 јануари 1992 година**
Владата на Р. Бугарија ја призна Р. Македонија за суверена и независна држава. Бугарија беше првата земја што ја призна Р. Македонија.

"РЕПУБЛИКА"	ЕДНА ЖЛЕЗДА ВО ЧОВЕЧКИОТ ОРГАНИЗАМ	ЖИТЕЛИ НА ГЛАВНИОТ ГРАД НА ГАНА	МАШКО ИМЕ (СТАНКО)	ГРАД ВО ВОЈВОДИНА	ВИД ПАПАГАЛ	ЖИВОТ (ЛАТ.)	НЕУТРОН	УЧЕСНИК ВО ИГРА	ЕДЕН СПОРТ
ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК									
АРТИСТИ, ГЛУМЦИ							ГАЛИНА УЛАНОВА СИЛНИ ВЕТРОВИ, ОРХАНИ		
ДРАМСКИ ПИСАТЕЛ									
МАШКО ИМЕ (БРАНКО)					ЕЗЕРО ВО АЗИЈА СРПСКО МАШКО ИМЕ				
ЧУДО (МН.)						БУДАЛА (ТУР.) ПЕЈАЧКА-ТА СУМАК			
БЛАГОЈА ИВА НОВСКИ			МЕСТО ВО СРЕМ НАПРАВИ ЗА СЕЕЊЕ БРАШНО				18 - та БУКВА ЕЗЕРО ВО АФРИКА		
РЕОМИР		ПРАВЕЊЕ СНИМКИ РИЕКА							
ЕПОХА (МН.)				РЕКА ВО БИХ ДЕТАЛЕН ПРОЕКТ					НАТПРЕВАР ВО БРЗИНА (МН.)
ЧОВЕК КОЈ ЖИВЕЕ ВО НЕКОЕ МЕСТО						ЕДНАКОВ ГЛАВЕН ГРАД НА МАРОКО			
АЗОТ		ФРАНЦ. БАЛЕРИНА МАРИЈА ПРЕТСЕД. НА ВЛАДА					АРГОН ШЕВ НА ЖЕНСКИ ЧОРАП		
АНТОН ПАНОВ			САД ЗА ТОЛЧЕЊЕ ГРАД ВО ТУРЦИЈА (ЕДРЕНЕ)					КАЛИУМ ЛИРСКО ТВОРЕШТВО	
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРУВАЧИ ОД ШЕШИР					ИНДОНЕЗ. ОСТРОВ ФРАНЦУСКИ СЛИКАР АНРИ				
АПЛАТИ ЗА МРАЗ									ФИЛМСКА СВЕЗДА
ВЛАСТ НА ЕМИР							РИСТО САМАРИНОВ ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН		
ЖИТО (ТУР.)						ТЕНИ-СЕРОТ САМПРАС САРАЕВО			
ЖЕНА СТОМАТОЛОГ, ЗАБАРКА									
"АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ"				МЕСАРСКА СЕКИРА					

РЕШЕНИЕ: НАСТАВНИК, АКТЕРА, ГИ, ДРАМАТУРГ, БАНЕ, АРАП, АРА, АЛ, АВАН, К, ЖРЕБ, БАЛИ, НЕДОМАТИ, ЕМИРАТ, РС, СИРАТ, ПИТ, ДЕНТИСТКА, АРЕ, САТАР, ЖИТЕЛ, ИСТ, Н, АЛАП, АР, АЛ, АВАН, К, ЖРЕБ, БАЛИ, НЕДОМАТИ, ЕМИРАТ, РС, СИРАТ, ПИТ, ДЕНТИСТКА, АРЕ, САТАР

ДВОГЛЕД

ЗАЕВ НЕ ДОЈДЕ НА РОЧИШТЕ ПОРАДИ СРЕДБА СО КАМИН НА ДРВА

Зоран Заев побара одложување на денешното рочиште за случајот „Поткуп“ поради тоа што имал неодложна средба со камин на дрва, соопштија Зоран Заев и неговиот тим адвокати.

По 17-те одложувања поради средби на Заев со портири, шофери и со кафе-кувари на странски амбасади, денешното одложување е прво поради средба со грејно тело.

■ „Лидерот Зоран Заев на опозицијата што е значи, денес за голема жал не можеше да дојде на судење бидејќи имаше неодложна средба со камин од типот на дрва, којшто, како што знаеме, значи согорува и грее со помош на оган, што е оганот на слободата и олимпијадата“, соопшти Зоран Заев.

■ „Оваа неодложна средба беше закажана затоа што нели е поларен студ и многу е ладно, па каминот на дрва побара средба со Зоран Заев да поразговараат за студот и да се понуде да биде од некаква корист“, додаде Заев.

Каминот на дрва бил намонтиран во домот на Заеви, каде што и ќе се одржи средбата.

■ „Со камино очекувам Заев да разговара за многу теми, како, на пример, дали може да се чаде виршла на камин за да е повкусна, па чорапи колку високо над камино може

да се стават за да се исушат, а да не се направе корка и да се сокршат после, па чушки дали може да се печат на камин и други важни државнички работи“, вели поранешниот струмички градоначалник.

Судот ѝ го презентираше на јавноста и стенограмот од изјавата на Заев со која бара одложување на рочиштето за друг пат:

■ „Јас судијо поштована, што сте значи јас сум Зоран Заев, лидер на опозицијата и сакам да се соочам со правдата, ама што да правам, ангажиран и баран човек сум. Ете денес тамам си реков ќе дојдам и ќе го објаснам случајот „Поткуп“, ама од работни обврски не можам да стигнам. Камино на дрва ми се јаве и ми рече аман-заман Зоран морам да те видам да поразговараме за нешто важно сега во студо. Е кога му реков јас, камину да се видејме, оти на суд треба да одам, ти за студ ја за суд, пошегував се со камино. Ама тој не разбирае шала и ми вели Епа Зоки, кога си на суд, значи ме питува камино и ја му кажав дека сум во дванајсе. Еми во дванајсе и пет обавезно да се видејме! ми рече камино и шо да праам са, не е да му откаже човек, сепак се работи за камин на дрва кој шо грее и дава живот во вселената и слободата оганот што е значи потекнува од камин како што знаеме и сонцето е настанало од камин, односно вселената е еден голем камин, а сонцето

нејзин оган, па јас како Прометеј што го украде огно и сакавме затоа да го урнеме со Шарената револуција не смеам некој да го украде огно и морав да го чувам и затоа не можам денес да бидам на судење“, изјавил Заев пред судот.

На ова барање на Заев судот покажал големо разбирање и го закажал наредното рочиште на датум „здравје, ќе се чуеме и ќе се договориме“, како што стои во записникот.

Заев изјави дека ова е уште едно прекрасно одважување на судот кој е вмровски и тенденциозно сака да му штети, односно дека е голем чекор кога судот ќе покаже разбирање за борците за правда како Заев кои не се соочуваат со правдата не по своја вина, туку од објективни причини. Заев вети дека кога ќе се ослободи од обврски, ќе се јави кај судијата „да пијат една мастика и салатка“, како што рече, при што ќе се договорот кога ќе се одржи наредното рочиште „здравје боже, само да сме живи и здрави“.

Веднаш потоа влезе во својот „мерцедес“ и замина на средба со каминот. Детали од средбата ќе бидат соопштени подоцна. Она што е сигурно е дека случајот на крај ќе биде пепел. ■

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.



ПИЦА-РОЛАТ СО ЗЕЛЕНЧУК



СОСТОЈКИ:

За пире од зеленчук ќе ви треба:

- половина тиквичка
- 1 морков
- 2 цветчиња брокула

За полнењето ќе ви треба:

- 250 гр бело брашно
- ½ кесичка сув квасец
- 50 мл млеко
- 25 гр путер
- ½ лажичка шеќер
- 1 лажичка сол
- Пире од зеленчукот

За пица фил ќе ви треба:

- 2 лажици доматно пире
- 75 гр шунка
- 100 гр кашкавал
- по желба оригано

За премачкување ќе ви треба:

- 1 јајце, прстофат сол, малку сусам

ПОДГОТОВКА:

- Зеленчукот исечкајте го на мали парчиња и сварете го во малку вода. Поттоа испасирајте го за да направите пире. Ако во пирето има повеќе течност, исцедете ја.
- Ставете ги путерот и квасецот во млакото млеко и измешајте ги да се растопат.
- За подготовка на тестото, ставете ги во садот пирето, растопениот квасец и дел од брашното. Мешајте и постепено додавајте го брашното за да добиете меко тесто. Ако пирето е потечно, може да ви треба повеќе брашно. Покријте го со пластична фолија и со крпа и оставете го да стасува околу половина час.
- Стасаното тесто премесете го и расукајте го во правоаголен широк колку што е

- тавата за печење. Премачкајте го со доматното пире, изрендјајте кашкавал, ставете ја шунката исечена на мали парчиња и наросете оригано. Поттоа свиткајте ролат и префрлете го на тавата.
- Ролатот длабоко засечете го со остар нож, на секои три-четири сантиметри.
- Изматете го јајцето со малку сол и премачкајте го ролатот, па наросете сусам.
- Оставете го ролатот да постои десетина минути, па ставете го во загреана рерна на 220 степени. По пет минути намалете ја температурата на 200 степени и печете додека не порумени, околу 20 минути.
- Оставете го малку да се излади, па поттоа исечете го и сервирајте!



УБЛАЖЕТЕ ЈА БОЛКАТА СО ПОМОШ НА БИЛКА

Осумдесетинскиот нераскинлив дијалог со природата, „Алкалоид“ годинава го круниса со нова палета билни производи, како одговор на сè поголемата доверба кај луѓето во природните препарати произведени од компанијата која цели 80 години во фокусот на својата основна дејност ги има растителните сировини. Овие природни производи се категорија која опфаќа повеќе видови различно именувани препарати, како: традиционални хербални лекови, гранични производи и додатоци во исхраната.

Билните сировини се природни сировини со огромен потенцијал и широк спектар на дејства врз човековиот организам. При концептирање природен производ, особено е значајно дефинирањето на главната/ите состојка/и, како и ограничувањата кои мора да бидат правилно поставени во однос на дозирањето, возрасните граници на корисниците, можните интеракции и несаканите ефекти. Производната палета HERBAL на „Алкалоид“ нуди производи во облик на капки, гел, сируп, крем, капсули и масла, наменети за широк спектар на индикации. Регистрирани во согласност со националните регулативи за овој тип производи, со одобренија за пуштање во промет од соодветните институции, Агенцијата за лекови и медицински средства - МАЛМЕД и Агенцијата за храна и ветеринарство, HERBAL производите имаат строго контролиран квалитет и загарантирана безбедност. Истите непречено може да ги употребуваат и сосема здрави лица, за подобрување на функциите на одредени системи, како имунолошкиот, циркулаторниот, системот за варење, респираторниот, како и метаболичните процеси. Ехинал и Тимиал капките можат да се користат пред започнување или во

екот на сезоната на настинки и грип, капсулите Уринохербал и Билните капки од коприва се препорачуваат за одржување на нормалната функција на уринарниот систем, додека Женшен капсулите се препорачуваат за подобрување на мноштво состојби, меѓу кои и издржливост на организмот при потешка умствена и физичка работа, при спортски активности, за подобрување на работната способност, концентрација и слично. Производите од палетата се вклопуваат и во концептот кој вклучува безбедно користење природни производи при појави како што се одредени кожни промени (рани, изгореници, лузни, убои), состојби со отоци, скршеници и слични спортски повреди, состојби при кои се препорачуваат геловите со невен, жолт кантарион и гавез.

HERBAL линијата е изработена во согласност со концептот за здрав живот, кој сè поинтензивно се пропагира во светски рамки, барајќи промена на голем дел од секојдневните навики и ставајќи ја превенцијата во прв ред, во рамки на борбата чија главна цел е *Здравјејќи ѝ пред сè!*

HERBAL палетата ги содржи следниве производи:

Капки:

Венохербал - помагаат за подобра циркулација;
Ехинал - го помагаат зајакнувањето на имунитетот;
Валериал - го помагаат смирувањето;
Тимиал - помагаат за подобрување на одбранбената активност на организмот;
Бил-ол - за инхалација - помагаат за олеснување на симптомите на настинка и главоболка;
Билни капки од артичока - придонесуваат за нормална функција на црниот дроб и жолчката;
Билни капки од лук - помагаат за

нормална функција на одбранбената функција и за нормална циркулација;
Билни капки од коприва - помагаат за нормална функција на уринарниот систем;
Билни капки кои помагаат за зголемување на апетитот - придонесуваат за одржување на нормален апетит;
Билни капки кои го помагаат слабеењето - помагаат за регулирање на телесната тежина.

Капсули:

Уринохербал - придонесуваат за одржување на нормалната функција на уринарниот систем;
Женшен - помагаат за подобрување на издржливоста на организмот при потешка умствена и физичка работа и за ублажување на стресни состојби.

Гелови:

Гел со невен - помага при воспалителни процеси на кожата, при изгореници, лузни и убои од инсекти;
Гел со жолт кантарион - помага за олеснување на симптомите од хемороиди, при изгореници, лузни;
Гел со гавез - помага за олеснување на состојби со отоци, со хематоми, со скршеници и со спортски повреди;
Бил-ол гел - помага за олеснување на симптоми на настинка и за ревматски и мускулни болки.

Сируп:

Примулин сируп - помага во олеснување на искашлувањето.

Креми и масла:

Крем што помага за олеснување на симптоми при појава на **хемороиди** и при **хронична венска инсуфициенција, проширени вени**;
Масло од кантарион - помага при изгореници, исеченици, рани, како и при нарушувања во системот за варење.



Здравје од природата...



www.herbal.com.mk



#ВИСТИНСКОТЕМНО

WWW.ZLATENDAB.COM.MK